

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ доо Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на
31 декември 2015

со извештај на независниот ревизор

Годишен извештај за работењето

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	
Финансиски извештаи	
Биланс на успех	1
Извештај за сеопфатна добивка	2
Биланс на состојба	3 - 4
Извештај за промените во капиталот и резервите	5 - 6
Извештај за паричниот тек	7 - 8
Белешки кон финансиските извештаи	9 -149
Годишен извештај за работењето	
Неревидирана годишна сметка	

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ Македонија ДОО Скопје
Соравија Центар, Скопје, 7-ми кат
Ул. "Филип Втори Македонски" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон +389 (2) 3135 220
Факс +389 (2) 3111 811
Е-пошта kpmg@kpmg.com.mk
Портал www.kpmg.com.mk

Извештај на независниот ревизор до сопственикот на Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје ("Штедилницата") кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2015 година и извештаите за билансот на успех, сеопфатна добивка, промените во капиталот и резервите и паричниот тек за годината тогаш завршена и белешките, кои се состојат од преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Штедилницата е одговорно за изготвување и реална презентација на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија, како и за таква интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за да се овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледавме соодветните интерни контроли воспоставени во Штедилницата за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Штедилницата. Ревизијата исто така вклучува осврт на користените сметководствени принципи и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мнение.

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиска состојба на Штедилницата на 31 декември 2015 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзиниот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Штедилницата изготвен во согласност со барањата на член 384 од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34 (д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Штедилницата, изготвен од раководството согласно барањата на член 384 од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Штедилницата и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Штедилницата, на и за годината која завршува на 31 декември 2015 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Штедилницата која што беше одобрена од единствениот содружник на Штедилницата на 23 јануари 2016 година и за изготвување на годишниот извештај за работата на Штедилницата, којшто беше одобрен од единствениот содружник на 7 април 2016 година.


Скопје, 21 април 2016 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА РМ
Гордана Никушевска



КПМГ Македонија ДОО
УПРАВИТЕЛ
Гордана Никушевска





Финансиски
извештаи

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

**Биланс на успех
за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Приходи од камата	193.488	196.973
Расходи за камата	(49.043)	(59.936)
Нето приходи/(расходи) од камата	144.445	137.037
Приходи од провизии и надомести	2.493	2.281
Расходи за провизии и надомести	(1.726)	(1.644)
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	767	637
Нето приходи од тргување		
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност		
Нето приходи/(расходи) од курсни разлики	(329)	574
Останати приходи од дејноста	11.292	6.868
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	6.357	497
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	(4.142)	(5.848)
Трошоци за вработените	(80.106)	(70.873)
Амортизација	(7.477)	(8.578)
Останати расходи од дејноста	(51.105)	(52.851)
Удел во загубата на придружените друштва		
Добивка/(загуба) пред оданочување	19.702	7.463
Данок на добивка	(3.131)	(1.460)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	16.571	6.003
Добивка/(загуба) од група на средства и обврски што се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	16.571	6.003
Добивка/(загуба) за периодот, која припаѓа на*: акционерите на банката	-	-
неконтролирано учество	-	-
Заработка по акција		
основна заработка по акција (во денари)	-	-
разводната заработка по акција (во денари)	-	-

Скопје, 21 април 2016 година

Штедилница Можности
Управител
Снежана Андова

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Биланс на состојба на ден 31.12.2015

Белешка	во илјади денари		
	тековна година 2015	претходна година 2014	
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	212.554	167.534
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	-	87.386
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	1.333.228	1.404.120
Вложувања во хартии од вредност	23	-	71.028
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	-
Останати побарувања	25	3.507	3.937
Заложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	6.822	12.343
Нематеријални средства	28	2.226	2.905
Недвижности и опрема	29	47.875	52.956
Одложени даночни средства	30.2	-	-
Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна актива		1.606.212	1.802.209
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банките	34.1	-	-
Депозити на други комитенти	34.2	640.676	707.733
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	507.144	650.821
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	696	675
Обврски на данок на добивка (тековен)	30.1	1.772	692
Одложени даночни обврски	30.2	-	-
Останати обврски	39	30.942	30.875
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		1.181.230	1.390.796

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Биланс на состојба на ден 31.12.2015 (продолжува)

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Капитал и резерви		
Запишан капитал	40 300.152	300.152
Премии од акции	-	-
Сопствени акции	-	-
Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	-	-
Други сопственички инструменти	-	-
Ревалоризациски резерви	-	-
Останати резерви	108.259	105.258
Задржана добивка/(Акумулирани загуби)	16.571	6.003
Вкупно капитал и резерви, што припаѓаат на акционерите на банката	424.982	411.413
Неконтролирано учество*		
Вкупно капитал и резерви	424.982	411.413
Вкупно обврски и капитал и резерви	1.606.212	1.802.209
Потенцијални обврски	42 -	-
Потенцијални средства	42 -	-

*Само за консолидирани финансиски извештаи

**оваа колона се пополнува само доколку банката ретроактивно применува сметководствена политика, прави ретроактивна корекција на грешка или прави ретроактивна рекласификација на ставки од финансиските извештаи

Скопје, 21 април 2016

Штедилница Можности
Управител
Снежана Андова

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015

	Капитал			Ревалоризациски резерви				Останати резерви		Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество* Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Вкупно капитал и резерви Останати ревалоризациски резерви	Вкупно капитал и резерви	
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства на неплатени побарувања	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви					Расположлива за распределба на акционерите
во илјади денари																	
На 1 јануари 2014 година (претходна година)	300.152	-	-	-	-	-	-	-	62.157	-	-	13.837	32.785	-	-	-	408.931
Корекции на почетната состојба на 1 јануари 2014 година (претходна година), коригирано Сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година	300.152	-	-	-	-	-	-	-	62.157	-	-	13.837	32.785	-	-	-	408.931
Добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.003	-	-	-	-	6.003
Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нереализирани добивки(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.003	-	-	-	-	6.003
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																	
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	43.101	-	-	(10.316)	(32.785)	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.169)	-	-	-	-	(3.169)
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данок на исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(352)	-	-	-	-	(352)
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	43.101	-	-	(13.837)	(32.785)	-	-	-	(3.521)
На 31 декември 2014 (претходна година)/ 1 јануари 2015 (тековна година)	300.152	-	-	-	-	-	-	-	105.258	-	-	6.003	-	-	-	-	411.413

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година
(сите износи се исказани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за промените во капиталот и резервите
за периодот од 01.01.2015 до
31.12.2015

во илјади денари	Капитал		Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество* Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Вкупно капитал и резерви	Капитал	
	Залишан капитал	Премии од акции	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Ревалоризациска резерва за средства расположливи и за продажба	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите					Ограничена за распределба на акционерите
Сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.571	-	-	-	-	16.571
Останати добивки(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даноци (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно нерезализирани добивки(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.571	-	-	-	-	16.571
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																
Издадени акции во текот на периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	3.001	-	-	(3.001)	-	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.002)	-	-	-	-	(3.002)
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данок на исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2015 (тековна година)	300.152	-	-	-	-	-	-	-	3.001	-	(6.003)	-	-	-	-	(3.002)
									108.259	-	-	-	16.571	-	-	424.982

Скопје, 21 април 2016 година

Штедилница Можности
Управител
Снежана Анѓева

Белешките од страна 9 до 149 се составен дел од овие финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
**Извештај за паричниот тек
за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(Загуба) пред оданочувањето	19.702	7.463
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	15 1.060	1.133
недвижности и опрема	15 6.417	7.445
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	11 -	-
продажба на недвижности и опрема	11 (105)	(18)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11 (979)	(218)
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	16 -	-
продажба на недвижности и опрема	16 15	80
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	16 -	999
Приходи од камата	6 (193.488)	(196.973)
Расходи за камата	6 49.043	59.936
Нето приходи од тргување	8 -	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа		
дополнителна исправка на вредноста	12 13.906	22.756
ослободена исправка на вредноста	12 (20.263)	(23.253)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		
дополнителни загуби поради оштетување	13 4.142	6.423
ослободени загуби поради оштетување	13 -	(575)
Посебна резерва		
дополнителни резервирања	38 114	201
ослободени резервирања	38 (11)	(58)
Приходи од дивиденди	-	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	(77)	-
Наплатени камати	195.157	196.874
Платени камати	(52.614)	(57.957)
<u>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</u>	<u>22.019</u>	<u>24.258</u>
(Зголемување)/намалување на деловната актива:		
Средства за тргување	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22 87.000	(82.537)
Кредити на и побарувања од други комитенти	22 76.599	(129.897)
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27 2.358	(2.449)
Задолжителна резерва во странска валута	-	-
Задолжителен депозит во НБРМ според посебни прописи	-	-
Останати побарувања	25 (205)	9.629
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства што се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

Белешките од страна 9 до 149 се составен дел од овие финансиски извештаи

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Извештај за паричниот тек
За периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 (продолжува)

Белешка	Во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	-	-
Депозити на други комитенти	34 (65.327)	75.789
Останати обврски	39 (15)	(6.931)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	122.429	(112.138)
(Платен)/поврат на данок на добивка	(2.051)	(686)
Нето паричен тек од основната дејност	120.378	(112.824)
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	23 -	-
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	71.028	52.206
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	28 (381)	(707)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	29 (1.361)	(3.363)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	195	746
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	-	-
Нето паричен тек од инвестициската дејност	69.481	48.882
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(309.367)	(206.315)
Зголемување на обврските по кредити	167.530	185.245
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	-
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	(3.002)	(3.521)
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	(144.839)	(24.591)
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	45.020	(88.533)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	167.534	256.067
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18 212.554	167.534

* само за консолидираните финансиски извештаи

Скопје, 21 април 2016

Штедилница Можности
Управител
Снежана Андова

Вовед

а) Општи информации

- (i) *Име на Штедилницата, согласно Статут на Штедилницата и со судска регистрација на Штедилницата*
Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст Штедилницата), е друштво со ограничена одговорност со седиште во Република Македонија. Матичната организација и единствен содружник на Штедилницата е Центар за едукација и претприемништво Можности, партнер - организација на Opportunity International. Штедилницата работи согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија и ги извршува своите деловни активности согласно лиценцата број 02-14/289-2000.
- (ii) *Адреса на централата на Штедилницата*
Булевар „Јане Сандански“ 111
1000 Скопје
Република Македонија
- (iii) *Позначајни активности кои ги извршува Штедилницата*
- Примање на денарски парични депозити од физички лица
 - Одобрување на кредити на физички лица и на правни лица согласно законските прописи
 - Земање на кредити од домашни банки
 - Пласирање на средства во државни хартии од вредност
 - Менувачки работи
- (iv) *Листа на подружници*
Штедилницата нема подружници.
- (v) *Берза на која се котираат акциите на банката и кодот под кој се котира банката*
Штедилницата е регистрирана како Друштво со ограничена одговорност и не котира на берза.
- (vi) *Датум на одобрување на финансиските извештаи од единствениот содружник на Штедилницата*
Овие ревидирани финансиски извештаи се одобрени од единствениот содружник на Штедилницата на ден 21 април 2016 година.

Директори

Имињата на директорите кои работеа на раководни работни места во текот на финансиската година се прикажани во продолжение:

Управител	Снежана Андова
Директор на Сектор Финансии, сметководство и трезорско работење	Емилија Крајчева
Директор на Сектор Бизнис, развој и ризици	Илија Белевски
Директор на Сектор Деловна мрежа	Дарко Неделковски
Директор на Сектор Трансакции и логистика на продажба	Ана Кузмановска Ристеска

б) Основа за изготвување на финансиските извештаи

(i) Изјава за усогласеност

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, законската регулатива донесена од Народна Банка на Република Македонија (НБРМ) и тоа, Одлуката за условите и начинот на работа на штедилниците, Одлуката за методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготвување на финансиските извештаи и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките.

(ii) Тип на финансиски извештаи (поединечни или консолидирани)

Презентираните финансиски извештаи претставуваат приказ на резултатите на работењето на Штедилницата како поединечен субјект.

(iii) Тип на нумерички приказ на информациите во финансиските извештаи

Информациите во финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (МКД), доколку поинаку не е назначено.

(iv) Известувачка и функционална валута на Штедилницата

Известувачка и функционална валута на Штедилницата е македонски денар (МКД).

(v) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност.

(vi) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки коишто влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите. Реалните состојби можат да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во којшто е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди што имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 1(г).

в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи, освен како што е објаснето во белешката 1(д), којашто ги наведува промените во сметководствените политики и оценки.

(i) Финансиски средства и обврски

Признавање

Штедилницата почетно ги признава кредитите и авансите, депозитите и обврските по кредити на денот кога тие се настанати по набавна вредност. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на којшто Штедилницата станува странка на договорните одредби на инструментот.

Депризнавање

Штедилницата ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства коишто се креирани или задржани од Штедилницата се признава како посебно средство или обврска.

Штедилница ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Штедилницата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби коишто произлегуваат од групи на слични трансакции.

Принцип на мерење според амортизирана набавна вредност

Амортизираната набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износот според којшто се мерат финансиското средство или обврска при почетното признавање, намален за отплатите на главницата, плус или минус акумулираната амортизација со употреба на методот на ефективна камата на која било разлика помеѓу почетно признаениот износ и износот при доспевањето, намалена за евентуалните загуби поради обезвреднување.

Принцип на мерење според објективна вредност

Мерењето по објективна вредност претпоставува дека средството или обврската се разменуваат помеѓу пазарните учесници, во вообичаена трансакција, според тековните пазарни услови на датумот на мерење.

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски се утврдува на различни начини во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

Активен пазар е пазарот на којшто се вршат трансакции со средството или обврската со доволна фреквенција и обем, за да обезбедат ценовна информација за средството или обврската.

Соодветната котирана пазарна цена за средството или обврската е онаа што е во рамките на распонот помеѓу куповната и продажната цена, а којашто најдобро ја претставува објективната вредност во соодветните услови. Вообичаено се употребува тековната: куповна цена за средството што се чува или за обврската што треба да се издаде, односно продажна/понудена цена за средството што ќе биде стекнато или за обврската што се чува; просечната пазарна цена или друга цена согласно со вообичаената, прифатена пазарна практика.

Доколку не постои активен пазар за финансиското средство или обврска, Штедилницата, за да ја одреди објективната вредност на средството или обврската, применува техники на вреднување за коишто има најмногу расположливи податоци, давајќи им предност на податоците коишто можат да се потврдат на пазарот.

Вообичаени техники на вреднување се: пазарен пристап (се користат котирани цени или други релевантни информации од пазарни трансакции со исти или слични средства или обврски), трошочен пристап (познат и како тековен трошок на замена, го претставува износот што би бил потребен за замена на постојното средство) и приходен пристап (дисконтирана вредност на тековните пазарни очекувања за идните износи (парични приливи или приходи и расходи) од средството или обврската).

Загуби поради оштетување

Штедилницата, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетеност на финансиските средства што не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група финансиски средства. Финансиските средства се оштетени кога објективни докази покажуваат дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови коишто можат веродостојно да се проценат.

Штедилницата издвојува загуби поради оштетување согласно Одлуката на НБРМ за управување со кредитниот ризик.

Штедилницата анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата на поединечна основа.

Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за посебна резерва за кредити и пласмани.

Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успех.

Исправка на вредност на побарувања

Исправката на вредност на кредитите и на останатите активни билансни и вонбилансни позиции се врши во согласност со регулативата пропишана од страна на НБРМ со важност на секој датум на билансот на состојба, според која Штедилницата е должна да ги класифицира активните билансни и вонбилансни позиции во групи според степенот на нивната ризичност и да изврши проценка на износот на потенцијалните загуби поради оштетување кои се пресметуваат со примена на објективни и субјективни мерила на 31 декември 2015 и 31 декември 2014 година со примена на следните проценти:

<u>Ризична категорија</u>	<u>Процент</u>
А	од 0% до 5%
Б	од 5,1% до 20%
В	од 20,1% до 45%
Г	од 45,1% до 70%
Д	од 70,1% до 100%

(ii) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги опфаќаат паричните средства во благајна и на сметките и депозитите по видување кај банките. Паричните еквиваленти се краткорочни, високо ликвидни средства со рок на достасаност до три месеци или помалку, од датумот на стекнување. Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба, која обично е еднаква на нивната номинална вредност и може брзо да се конвертираат во парични средства со незначителен ризик за промена на вредноста.

Како парични средства се дефинираат:

- Банкноти и ковани пари во благајна;
- Парични средства на жиро сметките;
- Задолжителната резерва во денари во НБРМ.

Како парични еквиваленти се дефинираат:

- Депозити во банки до 3 месеци;
- Државни записи до 3 месеци.

(iii) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според важечкиот курс на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс, важечки на денот на билансот на состојба.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, коригирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според важечкиот курс на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех.

Девизните средства со коишто работи Штедилницата се евра (ЕУР), американски долари (УСД) и швајцарски франци (ЦХФ). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2015 и 2014 година беа како што следи:

Девизен курс:	31 декември 2015	31 декември 2014
	МКД	МКД
УСД	56,37	50,56
ЕУР	61,59	61,48
ЦХФ	56,96	51,12

(iv) Кредити и побарувања и исправка на вредност

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирани на активен пазар и кои Штедилницата нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Кредитите кои произлегуваат од одобрување на парични средства директно на кредитокорисникот се категоризирани како кредити одобрени од Штедилницата и се прикажани во Билансот на состојба намалени за исправката на вредноста на побарувања по кредити.

Финансиските средства или група на финансиски средства се сметаат за оштетени и е направена загуба од оштетување ако, и само ако, постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе случаи кои настанале после првичното признавање на средствата („случај на загуба“) и дека случајот на загуба (или случаите) влијае врз проценетите идни парични текови од финансиски средства или група на финансиски средства кои навистина можат да се проценат.

Критериумите кои ги користи Штедилницата за да одреди дека постои објективен доказ за оштетување на финансиските средства опфаќаат:

- значајна финансиска тешкотија на издавачот на финансискиот инструмент или должникот;
- фактичко прекршување на договорот, како што е неплаќање или доцнење на плаќањата по провизии, камата и главница;
- давање на олеснување на должникот од страна на доверителот, поради финансиски тешкотии на должникот, а коишто доверителот инаку не би ги дал на други;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- голема веројатност дека должникот ќе влезе во стечајна постапка или во друг вид на финансиска реорганизација;
- исчезнување на активен пазар за финансиското средство поради финансиски тешкотии; или
- податоци кои укажуваат на тоа дека постои мерливо намалување во проценетите идни парични текови од група финансиски средства, од почетното признавање на овие средства, иако намалувањето не може индивидуално да се поврзе со финансиското средство вклучувајќи:
 - негативни промени во платежната способност на должникот (на пример зголемен број на задоцнети плаќања; или
 - влошување на национални или локални економски услови кои се во сооднос со оштетувањето на средствата (на пример, зголемување на стапката на невработеност во географската област на должникот; намалување на цените на имот во соодветната област, а кој служи како обезбедување; намалување на цената на производот што го произведуваат или услугата што ја даваат; или негативните промени во индустриските услови кои влијаат на должниците).

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со ефективната каматна стапка определена согласно со методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствени ставки за подготовка на финансиски извештаи. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за посебна резерва за кредити и побарувања. Доколку во наредниот период се намали износот на загубата поради оштетување, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Штедилницата врши отпис на побарувања за кои се знае дека се ненаплатливи, а за кои се исцрпени сите правни можности за наплата. Отпишаните побарувања се водат на сметки за вонбилансна евиденција.

(v) Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност, во случај на хартии од вредност кои не се според објективна вредност преку билансот на успех, зголемена за директните трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Штедилницата има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средствата чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Штедилницата нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- Предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства.
- Штедилницата ја наплатила скоро целата оригинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите или
- Се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контрола на Штедилницата.

Вложувања расположливи-за-продажба

Вложувањата расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, ниту се чуваат до периодот на достасување. Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна камата. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех. Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или обезвреднети кога износот признаен во капиталот се носи во билансот на успех.

(vi) Недвижности и опрема

Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците коишто се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Штедилницата и трошоците на истиот можат да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Мебел и опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

Нематеријални средства

Мерење и признавање

Нематеријалните средства набавени од Штедилницата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради обезвреднување.

Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријалните средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се ревидираат на секој датум на известување.

Средства земени под наем – наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Штедилницата за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во билансот на состојба на Штедилницата.

Загуби поради обезвреднување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Штедилницата се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за обезвреднување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради обезвреднување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која ѝ припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која ѝ припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува и којашто генерира парични приливи од континуирана употреба што во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во билансот на успех

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека можеби веќе не постои загуба поради обезвреднување признаена за средството и има промени во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради обезвреднување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради обезвреднување на средството во претходните години.

(vii) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање заради исполнување на обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (преземени средства). Преземените средства почетно се признаваат по пониска вредност од:

- проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Штедилницата и

- вредноста на преземеното средство наведена во Заклучокот за извршена продажба на недвижност донесен од страна на извршител, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост.

Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценител.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

На датумот на почетното признавање на средството, Штедилницата е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања да ја намали вредноста на преземеното средство во билансот на состојба, како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат.

Доколку вака намалената вредност на преземеното средство е поголема од износот на затворените побарувања (вкупни побарувања намалени за исправката) за разликата, Штедилницата признава ревалоризациска резерва.

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци, Штедилницата врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со нето сметководствената вредност. Во исто време, Штедилницата пресметува 20% од нето сметководствената вредност на преземеното средство и тој износ го споредува со разликата помеѓу проценетата и нето сметководствена вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување. Штедилницата признава оштетување на месечна основа, кое е пресметано како 1/12 од 20% од почетната сметководствена вредност на средството. Доколку при последователно мерење се утврди дополнително оштетување, истото се признава во билансите.

Во случај на пренамена на преземеното средство во основно средство коешто ѝ служи на Штедилницата во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од:

- последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и
- сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

(viii) **Користи за вработените**

Планови за дефинирани придонеси

Штедилницата врши исплати за придонеси во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок коишто се пресметуваат на основа на бруто платата, во согласност со законските прописи. Штедилницата плаќа придонеси за пензиско осигурување на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија по законски стапки. Штедилницата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

Регулираните придонеси се дел од трошоците за вработените за тековната година. Трошоците за овие исплати се прикажани во Билансот на успех во истиот период кога се искажани трошоците за нето плати на вработените.

Останати долгорочни користи за вработените

Штедилницата, исплаќа отпремнина на вработените во моментот на заминување во пензија, согласно критериумите утврдени во Законот за работни односи и Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност.

(ix) Данок на добивка

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временни разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочлива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека ќе бидат доволни идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство.

(x) Депозити на комитенти

Штедилницата прибира само депозити од физички лица. Правни лица и добротворни организации не можат да отворат штедни книшки.

Штедилницата е членка на Фондот за осигурување на депозити, и сите депозити депонирани во Штедилницата се осигурени во Фондот за осигурување на депозити.

По својата рочност, депозитите можат да бидат:

- Депозити по видување
- Орочени депозити

Депозитите, почетно се мерат според нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци кои директно се поврзани со преземањето или издавањето на

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

финансиската обврска. Депозитите последователно се мерат според амортизираната набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

(xi) Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од трансакции со други страни со коишто Штедилницата има потпишано договор за кредит. Обврските по кредити иницијално се евидентирани според нивната набавна вредност, којашто е објективната вредност на примениот надоместок, на датумот кога настанале, зголемена за трансакциските трошоци кои директно се поврзани со преземањето или издавањето на финансиската обврска. Истите последователно се мерат според амортизираната набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

(xii) Останати обврски

Обврските за дадени аванси, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на резултатот како и останатите краткорочни и долгорочни обврски се искажуваат во вредноста која е искажана на соодветен сметководствен документ. Останатите обврски иницијално се евидентирани според нивната набавна вредност којашто е објективната вредност на примениот надоместок, на датумот кога настанале. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата.

(xiii) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Штедилницата како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Штедилницата за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Штедилницата се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Штедилницата признава загуба поради обезвреднување на средствата поврзани со договорот.

(xiv) Капитал и резерви

Уделот на сопственикот се класификува како капитал. Доколку постојат дополнителните трошоци директно поврзани со запишувањето на уделите, се признаваат како одбивка од капиталот, нетирано од какви било даночни ефекти.

Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Централниот регистар при основањето, односно промена на вредноста на капиталот.

Резервите се искажуваат по номинална вредност и тоа посебно: законските резерви, статутарните резерви и другите резерви.

Законски и статутарни резерви

Во законски и статутарни резерви, Штедилницата согласно Изјавата има обврска да

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

издвои 20% од добивката, сè додека износот на законската резерва не достаса 30% од основната главнина. Доколку создадената резерва се намали, мора да се надомести сè додека не го достигне пропишаниот минимум. Законската резерва може да се користи за покривање на загубата.

Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања

Ревалоризациските резерви за средства преземени за ненаплатени побарувања се формираат во моментот на признавање на преземените средства. Начинот на утврдување на ревалоризациската резерва е подетално образложен во белешка 1 в. Штедилницата ја депризнава ревалоризациската резерва со ослободување во билансот на успех во моментот на продажба на средството. Дополнително ревалоризациската резерва може да се депризнае преку билансот на успех и во случај кога средството не е продадено, но ревалоризациската резерва е исклучена од дополнителниот капитал согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(хv) Приходи и расходи од камати

Приходот од камата и расходот од камата се признава во билансот на успех според методот на ефективна камата, кога:

- постои веројатност дека економските користи од трансакцијата ќе бидат прилив/одлив за Штедилницата;

- постои можност за веродостојно мерење на приходот/расходот од камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. Надоместите од финансиска услуга, што се поврзани со каматоносни инструменти кои не се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, доколку со анализа се определи дека претставуваат составен дел на ефективната каматна стапка на финансискиот инструмент, ја коригираат ефективната каматна стапка и се разграничуваат како и приходите/расходите од камати.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата.

(xvi) Приходи и расходи од провизии и надоместоци

Приходите од провизии и надомести се признаваат во моментот на извршување на соодветна услуга. Расходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа.

Првин се разграничува дали провизиите и надоместоците се:

- Составен дел од ефективната каматна стапка – и нивниот третман е како приходи/расходи од камати и се разграничуваат и признаваат во рамки на приходи и расходи од камата.

- Заработени штом услугите се обезбедени – овие провизии и надомести се признаваат во моментот кога соодветната услуга е извршена како приходи/расходи од надомести и провизии и

- Заработени при извршување на значајна активност - овие провизии и надомести се признаваат како приходи/расходи од провизии и надомести кога е извршена соодветната активност.

(xvii) Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

г) Употреба на оценки и проценки

(i) Подготовката на финансиските извештаи е во согласност со општо прифатените сметководствени политики и бара користење на проценки и претпоставки кои имаат влијание на прикажаните средства и обврски, потенцијалните средства и обврски на денот на финансиските извештаи и прикажаните износи на приходите и расходите за време на извештајниот период. Овие проценки се базирани на најдобрите познавања на раководството за тековните настани и активности.

Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката и во идните периоди доколку измената влијае и на идниот период.

Дополнителните информации се прикажани во сметководствените политики и соодветните белешки кон финансиските извештаи.

Варијабилност/несигурност на сметководствените оценки

Посебна резерва за кредити и побарувања

Средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се проценуваат за загуби поради обезвреднување како што е објаснето во сметководствената политика (iv).

Штедилницата на месечна основа го анализира своето кредитно портфолио со цел да ја процени загубата поради обезвреднување. При одредувањето дали загубата поради обезвреднување треба да се признае во билансот на успех, Штедилницата проценува дали постојат сознанија за намалување на проценетите идни парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да се идентификува на поединечни кредити во рамките на тоа портфолио.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Овие докази можат да вклучуваат сознанија дека се појавиле негативни промени во платежната способност на корисниците на кредити во рамките на групата, или промени во националните или локалните економски услови кои се во корелација со неисполнувањето на обврските во рамките на групата.

Менаџментот на Штедилницата користи проценки кои се темелат на минатото искуство за обезвреднувањето на средствата што се подложни на кредитен ризик, како и објективни податоци за средства со слични карактеристики во рамките на портфолиото при одредување на идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и временскиот распоред на идни парични текови, редовно се анализираат со цел да се избегнат какви било разлики помеѓу проценетите и настанатите загуби поради обезвреднување.

д) Промена на сметководствени политики, сметководствени оценки и корекција на грешки

За годината завршена на 31 декември 2015 година немаше промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки.

ѓ) Усогласеност со законска регулатива

(i) Раководството на Штедилницата е одговорно за спроведување на целосна усогласеност на работењето на Штедилницата со регулативата од НБРМ.

е) Настани по денот на составување на билансот

Штедилница Можности склучи Договор за грант за под-имплементација на проект поддршка со Сојузот на микрофинансиски организации ("МФО") потпишан на 21.01.20 година. Договорен период за спроведување на Проектот е од 28.09.2015 година 27.09.2018 година. Средствата потребни за спроведување на Проектот се во вкупен износ од 353.645 УСД и ќе се обезбедат во две фази:

Во првата фаза се обезбедени 138.997 УСД, од кои МФО ќе обезбеди 120.379 УСД. Штедилница Можности во улога на под-имплементатор од сопствени средства обезбеди 18.618 УСД.

Во втората фаза, под услов да биде одобрено од страна на донаторот, ќе се обезбедат дополнителни 214.618 УСД, од кои МФО ќе обезбеди 183.246 УСД, а Штедилница Можности во улога на под-имплементатор ќе обезбеди 31.402 УСД од сопствени средства.

Целта на проектот е да се подобри пристапот до финансии, прилагоден на потребите на домаќинствата со ниски примања, претприемачите и малите и средни претпријатија.

Средствата добиени од МФО се неповратни.

- (ii) Не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРМ, во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Штедилницата, вложувањата на Штедилницата и ликвидноста на Штедилницата

2) Обелоденување за управување со ризици

Во своето работење, Штедилницата е изложена на најразлични финансиски ризици, поради што основна цел на Штедилницата е адекватно управување со ризиците. Напорите да се одржи адекватна рамнотежа помеѓу прифатливо ниво на ризик од една и стабилност и профитабилност во работењето од друга страна се постојани.

Во таа насока, и оперативниот ризик вклучува постојано набљудување, оценување и управување со истиот.

Најважните типови на ризик се кредитниот, ликвидносниот, валутниот и оперативниот ризик.

Рамка за управување со ризици

Единствениот содружник има целосна одговорност за воспоставување и следење на рамката за управување со ризици. Истиот ги назначува Работоводниот орган, Кредитниот одбор и Одбор за управување со ризици и Комисија за раководење со средства и обврски. Овие тела се одговорни за набљудување и развивање на политиките за управување со ризикот во одделни специфични области.

Што се однесува до организационата структура на Штедилницата, Службата за управување со ризици е одговорна за набљудување, известување и управување со целокупната изложеност на кредитен ризик, додека организационите единици на Штедилницата кои ја креираат изложеноста на ризикот се одговорни за прифаќање и оперативно управување со кредитниот ризик, согласно со Политиката за управување со кредитен ризик. Внатрешната ревизија е одговорна за независно известување во поглед на управувањето со ризикот.

Според политиките на Штедилницата за управување со ризиците, кои вклучуваат сет на соодветни лимити и контроли на ризикот, се идентификуваат одредени ризици, постојано се врши мониторинг на постоечките ризици, како и секојдневна анализа на истите.

2.1 Кредитен ризик

2.1.1 Природа и изложеност на ризикот

Штедилницата е изложена на кредитен ризик, што претставува ризик дека комитентот нема да биде во можност делумно или во целост да ги подмири обврските во рок кога тие доспеваат. Кредитниот ризик е најзначајниот ризик во работењето на Штедилницата. Затоа Штедилницата внимателно управува со изложеноста на кредитниот ризик. Во принцип, кредитната изложеност произлегува од активностите на кредитирање.

Кредитниот ризик го следи работењето од самиот почеток, односно од моментот кога било поднесено кредитното барање, па сè до крајот, додека клиентот целосно не ги подмирил своите обврски. Во процесот на одобрување се носи одлуката дали Штедилницата е подготвена да го преземе ризикот и да пласира средства под одредени услови. Процесот на одобрување опфаќа повеќе чекори, анализи, посети и завршува со одлука. Сите овие фази се неделив дел од еден сложен процес кој во интерес на клиентот треба да биде завршен во најкраток рок. Секоја кредитна изложеност претставува ризик. Секоја кредитна изложеност се следи редовно преку информативните системи, со секој клиент се воспоставува контакт, се креираат извешти, се преземаат корективни акции. Управувањето со ризичното портфолио е неизоставен дел од редовното работење. Целта на оваа активност е да се редуцираат негативните ефекти и да се наплатат побарувањата, но и да се направат корекции на Кредитната политика на Штедилницата, врз основа на утврдените недостатоци.

2.1.2 Управување со кредитниот ризик (цели, политики и процеси на Штедилницата и методи користени за мерење на ризикот)

Управувањето со кредитниот ризик се врши на следниот начин:

- 1 Единствениот содружник е одговорен за одобрување и имплементација на Кредитната политика и постапките за набљудување на имплементацијата на политиката и постапките за оценување на кредитите и нивното управување. Сите кредитни изложености, согласно Политиката за одобрување на кредити и Процедурата за работа на кредитниот одбор се одобруваат од различни типови на Кредитни одбори формирани од Единствениот содружник на Штедилницата. Максималниот износ што го одобрува Штедилницата е дефиниран на не повеќе од 5% од сопствените средства на Штедилницата, односно на максимум 200.000 ЕУР за физички и правни лица, во денарска противвредност спрема лице и со него поврзани лица, што е во рамките на лимитот за изложеност од 10% од сопствените средства, согласно Одлуката за услови и начин на работа на Штедилниците.
Одборот за управување со ризици на Штедилница Можности е одговорен за воспоставување и следење на политиката за управување со кредитниот ризик и давање предлози за нејзино ревидирање, оценка на системите за управување со кредитниот ризик, анализа на извештаите за изложеноста на Штедилницата на овој ризик и следење на активностите кои се преземаат заради управување со кредитниот ризик, одредување и редовно ревидирање на лимитите на изложеност на кредитен ризик, дефинирање на евентуални исклучоци во однос на дефинираните лимити и делегирање на одговорност за одлучување за примена на тие исклучоци, одобрување на реструктурирање на побарувањата.
- 2 Одборот за разгледување на барања од клиенти е одговорен за одлучување по однос на сите барања доставени од клиентите, а кои се однесуваат на барања за пристапување и преземање на долг, промена на обезбедување, потврди за враќање на гаранции, издавање на документи и останати барања, согласности и документи.

- 3 Кредитните одбори на Штедилницата го вршат одобрувањето на кредитната изложеност, согласно на одлуката на Единствениот содружник за формирање на оперативни Кредитни одбори, кои овозможуваат функционалност, флексибилност и брзина во процесот на донесување на одлука.
- 4 Единствениот содружник според Законот за банки и законските регулативи на Народна банка на Република Македонија има надлежност за донесување одлуки за отпишување на побарувања на Штедилницата и за продажба на преземените средства по основ на ненаплатени побарувања.

2.1.3 Оценка на кредитниот ризик

Кредити

При проценка на кредитниот ризик од одобрување на кредити на физички и правни лица, Штедилницата користи три компоненти: (1) веројатноста дека должникот нема уредно да ги исполни своите обврски (очекуваниот паричен тек); (2) проценка на загубата во моментот на настанување на неуредност во извршувањето на обврските; (3) вредноста и квалитетот на обезбедувањето за покривање на изложеноста.

(1) Штедилницата ја оценува веројатноста за неплаќање од индивидуални клиенти користејќи интерни алатки за проценка прилагодени на различните категории на клиенти. Тие се развиени интерно и претставуваат комбинација на статистички анализи и индивидуална проценка на службеникот за односи со клиенти, и доколку е возможно, истите се потврдуваат со споредување со екстерно расположливи податоци. Во процесот на подготовка на кредитното барање, како и во процесот на одобрување на кредитот се вршат повеќе анализи кои овозможуваат проценка на кредитниот ризик. Тоа подразбира анализа на основните параметри на кредитобарателот, анализа на официјалните финансиски извештаи, анализа на паричните текови, предвидувања за идните парични текови и развојната компонента на работењето, атрактивноста на гранката и квалитетот на обезбедувањето.

Предмет на анализа на кредитното барање во оваа фаза од проценка на кредитниот ризик е:

-анализа на кредитната изложеност спрема комитент, за кој Штедилницата, врз основа на проценка на кредитната способност, оценува дека паричните приливи ќе бидат доволни за редовно измирување на достасаните обврски, без оглед на прикажаните моментални финансиски слабости, со тоа што не постојат знаци за натамошно влошување на состојбата на комитентот;

-анализа на паричните текови на комитент, коишто би му овозможиле исполнување на своите обврски во рокот на достасување;

-анализа на расположливите информации, односно потребната документација за водење на кредитните досиеја;

-анализа на ликвидноста и солвентноста на клиентот.

(2) Загубите во моментот на настанување на неуредност во извршувањето на обврските ги претставуваат очекувањата на Штедилницата за нивото на загуба од ненаплатени побарувања. Се изразува како процентуална загуба по единица изложеност и обично варира од видот на клиентот, видот на побарувањето и расположливоста на обезбедувањето или други кредитни обезбедувања. Кредитните побарувања се рангираат во 5 ризични категории.

2.1.4 Интерно рангирање во Штедилницата

Секој кредит се класифицира во соодветна категорија на кредитен ризик. Согласно на Одлуката за управување со кредитен ризик, Штедилницата врши класификација и утврдува исправка на вредност за сите кредитни изложености на поединечна основа.

Класифицирањето во соодветната категорија на ризик се прави врз основа на кредитната способност на клиентот, уредноста во измирувањето на обврските и квалитетот на обезбедувањето.

Основата за класификација на клиентот/изложеноста е темелната анализа на работењето на клиентот и неговата дисциплина – оценка на економската кондиција, бонитетот и способноста за остварување приливи. Истовремено, таквата анализа на податоци од актуелни и историски пресметковни периоди овозможува проценка на ликвидноста и профитабилноста на бизнисот, утврдување на капацитетот за задолжување, проценка на идната финансиска стабилност на клиентот и одразот на неговиот паричен тек во иднина.

Матрицата М1 за класификација на изложеностите/клиентите всушност е процес на сублимација на анализираното работење на клиентот и неговата финансиска дисциплина. Истовремено, Матрицата М1 е инструмент за анализа на клиенти и нивна категоризација врз основа на добиените индикатори, во соодветен ризичен профил.

Матрицата М1 е функционална целина на три поврзани процеси:

Процес 1- оценка на кредитна способност и уредност во подмирувањето на обврските на клиентите:

- Висина на капиталот, резервите, имотната сила на клиентот и способноста за остварување на идни парични приливи;
- Проценка дали договорната намена на кредитот/изложеноста предизвикува прилив соодветен на договорениот начин на отплата на обврските;
- Перспектива на клиентот и дејноста и утврдување активен пазар за дејноста на клиентот;
- Карактерот на клиентот - неговите статусни и економски особености, квалитетот и стручноста на органите за управување и квалитетот на програмата за која е побарана финансиска поддршка;
- Влијанија од лицата поврзани со клиентот врз неговата кредитна способност;
- Индикатори за откривање финансиска тешкотија кај клиентот;
- Припадност на целна група и сегмент;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- Изложеност на клиентите во Банкарскиот систем на РМ;
- Доцнење на клиентот при исполнувањето обврски во Банкарскиот систем на РМ;
- Кредитна историја на клиентот/изложеноста во Штедилницата - фреквенција на подмирување на обврските;
- Тековни денови на доцнење за изложеноста/клиентот во Штедилницата.

Процес 2 - оценка на посебни услови и критериуми коишто влијаат на категоријата на кредитен ризик.

- Број на денови на доцнење при отплатата на обврските во штедилницата;
- Карактер на побарувањата од клиентот (функционални, нефункционални, тужени побарувања);
- Дали побарувањето било реструктурирано;
- Дали е покрената постапка за стечај/ликвидација;
- Дали изложеноста е обезбедена со гарантен депозит - првокласен инструмент за обезбедување.

Процес 3 - дисконтирање на очекуваните парични текови и утврдување на исправка на вредност

По извршената класификација со употреба на матрицата М1, следи процесот на пресметка и утврдување исправка на вредност за секоја изложеност како разлика помеѓу сметководствената вредност на побарувањата/изложеноста и нивната сегашна вредност утврдена со дисконтирање на очекуваните идни парични текови по тие побарувања, со употреба на ефективната каматна стапка (определена согласно методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствени ставки и за подготовка на финансиски извештаи), утврдена врз основа на договорните услови.

Износот на исправката на вредност на изложеностите, во Штедилницата се утврдува месечно.

(3) При класификација на изложеностите, Штедилницата го има предвид обезбедувањето како елемент за оценка само доколку станува збор за првокласни инструменти за обезбедување и во дефинирани случаи на изложености категоризирани во Г или Д ризична група за кои Штедилницата очекува наплата преку активирање на обезбедувањето.

За изложености од категорија на ризик Г и Д, за кои Штедилницата има изградено очекување за наплата на изложеноста преку активирање на обезбедувањето, во процесот на утврдување сегашна вредност на идните парични текови може да се вклучи и вредноста на обезбедувањето како очекуван паричен тек од евентуална негова продажба, покрај очекуваните текови од подмирување на обврските од изложеноста, согласно критериумите од Одлуката за управување со кредитен ризик.

2.1.5 Контрола на лимитите за ризична изложеност и политики за заштита од ризик

Штедилницата управува и ја контролира концентрацијата на кредитниот ризик по индивидуална и групна основа, како и по сектори.

Штедилницата го структурира нивото на преземен кредитен ризик преку анализа на висината на прифатлив ризик по позајмувач, или група на позајмувачи, како и по географски и секторски сегменти. Таквите ризици се постојано надгледувани врз основа на интерни бази на податоци и се предмет на дневна анализа.

Управувањето со изложеноста на кредитен ризик е овозможено преку редовна анализа на способноста на кредитокорисниците и потенцијалните кредитокорисници за исполнување на нивните обврски кон Штедилницата и со промена на кредитните лимити, онаму каде што тоа е потребно.

Како начин на мерење и специфична контрола за намалување на кредитниот ризик, пропишани во интерните акти на Штедилницата за регулирање на кредитните активности и процедури, се вклучени обезбедувањето и потенцијални обврски на кредитокорисникот.

(а) Обезбедување

Обезбедувањето секогаш се смета како секундарен фактор при оценувањето на кредитната способност. Обезбедувањето, само по себе, без способност да генерира паричен тек, не е доволно да го оправда одобрувањето на кредитот. Основни видови на обезбедување за обезбедување на кредити се:

(1) За правни лица

- Депозити
- Недвижен имот
- Движен имот (опрема, моторни возила)
- Залихи
- Побарувања
- Гаранции (банкарски гаранции и гаранции од правни лица)
- Физички лица – жиранти
- Меници

(2) За население

- Депозити
- Движен имот (опрема, моторни возила)
- Недвижен имот
- Гаранции (гаранции од правни лица)
- Физички лица - жиранти
- Меници

Политики за оштетување и исправка на вредноста

Штедилницата има воспоставено начин на утврдување на исправка на вредноста што претставува проценка на појавените загуби во нејзиното кредитно портфолио. Согласно со политиката на Штедилницата, постојат пет категории на интерно рангирање. Најголем дел од исправката на вредноста произлегува од последните две категории.

2.1.6 Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе предвид обезбедувањето

Раководството е убедено во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик што произлегува од кредитите, заради високиот квалитет на кредитното портфолио што се одржува (категории А и Б).

2.1.6.1 Кредити

а) Недоспеани кредити од други коминтенти и пласмани во банки за кои не е направена исправка на вредност

Согласно процедурата за класификација на изложеностите и утврдување на исправка на вредност на поединечна основа, за кредитите кај кои постојат недоспеани обврски и кај кои во процесот на дисконтирање била утврдена негативна разлика помеѓу сметководствената и сегашната вредност и не била утврдена исправка на вредност, Штедилницата ја оценува можноста и дополнително утврдува одреден износ на исправка на вредност. Штедилницата утврдува исправка на вредност за недоспеани побарувања.

б) Доспеани кредити, без исправка на вредноста

Согласно процедурата за класификација на изложеностите и утврдување на исправка на вредноста на поединечна основа, Штедилницата по правило утврдува исправка на вредноста за сите доспеани кредити. Во случај кога во процесот на дисконтирање на паричните текови била утврдена негативна разлика помеѓу сметководствената и сегашната вредност на очекуваните парични приливи и не била утврдена исправка на вредноста, Штедилницата ја оценува можноста и дополнително утврдува одреден износ на исправка на вредноста.

в) Кредити за кои е направена поединечна исправка на вредноста

Доспеаните, а ненаплатени побарувања се подложни на вршење на исправка на вредноста на поединечна основа, согласно процедурата за класификација на изложеностите и утврдување на исправка на вредноста на поединечна основа и согласно одредбите на законската регулатива.

г) Реструктурирани кредити

Реструктурираните кредити се кредити кои се реструктурирани поради влошена финансиска состојба на клиентот или доколку Штедилницата направи проценка дека не може да биде третиран поинаку. Кога некој кредит еднаш ќе се реструктурира, тој ќе биде класифициран во категоријата на ризик В, најмалку шест месеци по направеното реструктурирање и дополнителни шест месеци во категоријата на ризик Б. Најмалку 12 месеци по направеното реструктурирање кредитот не може да биде класифициран во категоријата на ризик А.

2.1.7 Концентрација на ризици на финансиските средства со кредитна ризична изложеност

а) Индустриска гранка

Вкупната кредитна изложеност се анализира и категоризира според индустриска гранка.

б) Географска локација

Согласно законската регулатива и политиката на Штедилницата, сите активности, поаѓајќи од критериумот категоризација на кредитна изложеност според географски региони, се одвиваат на територијата на Република Македонија.

в) Согласно интерните акти во Штедилницата се следи и известува за концентрацијата на изложеност, како и за квалитетот на портфолиото по различни категории (целна група, сегмент, сектор и продукт).

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.1 Кредитен ризик
А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

денари во илјади	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	тековна година	претходна година	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
И. Сметководствена вредност на изложености за кои е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																			
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, пред исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа																			
категија на ризик А	-	87.473	1.322.571	1.393.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.322.571	1.481.251
категија на ризик Б	-	-	38.978	38.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.978	38.211
категија на ризик В	-	-	7.620	9.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.841	-	-	-	7.620	12.164
категија на ризик Г	-	-	3.300	2.526	-	-	-	-	-	-	-	-	2.641	576	-	-	-	5.941	3.102
категија на ризик Д	-	-	97.721	105.310	-	-	-	-	-	-	-	-	581	-	-	-	-	98.302	105.310
(Исправка на вредноста на поединечна основа)	-	(87)	(120.760)	(127.837)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.088)	(1.453)	-	-	-	(122.848)	(129.377)
Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на поединечна основа	-	87.386	1.349.430	1.421.311	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134	1.964	-	-	-	1.350.564	1.510.661
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, пред исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа																			
поединечно незначајни изложености (портфолио на мали кредити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поединечно значајни изложености кои не се обезвредети на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста и посебна резерва на групна основа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на изложености кои се оценуваат на групна основа, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Сметководствена вредност на изложености за кои не е издвоена исправка на вредноста/посебна резерва																			
Достасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста до 30 дена	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реструктурирани побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	19.016	-	-	-	-	-	71.028	113.656	5.071	-	-	249	256	-	-	-	113.905	95.371
Сметководствена вредност на недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста/посебна резерва	-	19.016	-	-	-	-	-	71.028	113.656	5.071	-	-	249	256	-	-	-	113.905	95.371
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	106.489	1.470.190	1.549.148	-	-	-	71.028	113.656	5.071	-	-	3.471	3.673	-	-	-	1.587.317	1.735.409
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	(87)	(120.760)	(127.837)	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.088)	(1.453)	-	-	-	(122.848)	(129.377)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	106.402	1.349.430	1.421.311	-	-	-	71.028	113.656	5.071	-	-	1.383	2.220	-	-	-	1.464.469	1.606.032

Кредитната изложеност презентирана во табелите за кредитен ризик е во согласност со Одлуката за кредитен ризик.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Табела 2.1.Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) замена заштита на кредитниот ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014
	во илјади денари															
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	23.131	25.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.131	25.426
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	24.336	9.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.336	9.043
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	170.974	242.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.974	242.676
имот за вршење дејност	-	-	128.850	140.812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.850	140.812
Залог на подвижен имот	-	-	3.254	6.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.254	6.503
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на поединечна основа	-	-	350.545	424.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.545	424.460
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Првокласни инструменти за обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за вршење дејност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на подвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати видови на обезбедување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност којашто се оценува за оштетување на групна основа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

В

во илјади денари

Нерезиденти
Земјоделство, шумарство и рибарство
Рударство и вадење на камен
Прехрамбена индустрија
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија
Производство на метали, машини, алати и опрема
Останата преработувачка индустрија
Снабдување со електрична енергија, гас, парва и климатизација
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината
Градежништво
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли
Транспорт и складирање
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна
Информации и комуникации
Финансиски дејности и дејности на осигурување
Дејности во врска со недвижен имот
Стручни, научни и технички дејности
Административни и помошни услужни дејности
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување
Образование
Дејности на здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Други услужни дејности
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби
Дејности на екстериторијални организации и тела
Физички лица
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци
Вкупно

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други континенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	28.406	21.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.406	21.368
	-	-	737	307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	307
	-	-	8.886	6.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.886	6.880
	-	-	2.964	2.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.964	2.265
	-	-	2.061	3.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.061	3.677
	-	-	1.527	1.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.527	1.865
	-	-	3.901	6.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.901	6.523
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	-	-	19.346	22.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.346	22.124
	-	-	38.005	59.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.005	59.517
	-	-	18.547	27.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.547	27.012
	-	-	4.162	5.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.162	5.457
	-	-	1.116	2.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116	2.105
	-	106.042	8.519	11.126	-	-	-	-	47.108	5.071	-	-	249	256	-	-	55.876	122.855
	-	-	457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457	-
	-	-	2.327	4.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.327	4.042
	-	-	4.234	3.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.234	3.525
	-	-	-	-	-	-	-	71.028	66.548	-	-	-	-	-	-	-	66.548	71.028
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	4.892	4.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.892	4.783
	-	-	1.343	1.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.343	1.334
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1.198.000	1.237.301	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134	1.964	-	-	1.199.134	1.239.265
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	106.042	1.349.430	1.421.311	-	-	-	71.028	113.656	5.071	-	-	1.383	2.220	-	-	1.464.469	1.606.032

Банката ја следи концентрацијата на кредитниот ризик по сектори и дејности и по географска локација.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.1 Г. Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>во МКД илјади</i>																		
Географска локација																		
Република Македонија	-	106.402	1.349.430	1.421.311	-	-	-	71.028	113.656	5.071	-	-	1.383	2.220	-	-	1.464.469	1.606.032
Земји-членки на Европската Унија	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Европа (останато)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	106.402	1.349.430	1.421.311	-	-	-	71.028	113.656	5.071	-	-	1.383	2.220	-	-	1.464.469	1.606.032

Концентрацијата по локација за кредити и побарувања се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложување се мери според локацијата на издавачот на хартии од вредност. Анализата на концентрацијата на кредитниот ризик на датумот на известување е прикажан во табеларните прикази.

2.2 Ризик на ликвидност

2.2.1 Природа и изложеност

Ликвидносниот ризик претставува ризик дека Штедилницата нема да биде во можност да ги исполни своите обврски за плаќање поврзани со доспевањето на финансиските обврски и замена на изворите на средства кога тие ќе бидат повлечени. Последица од ликвидносниот ризик може да биде неможноста на Штедилницата да ги подмири своите обврски за исплата на штедачите и неможност за понатамошно исполнување на достасаните обврски кон кредиторите.

2.2.2 Управување со ликвидносниот ризик (цели, политики и процеси на Штедилницата и методи користени за мерење на ризикот)

Ликвидносен ризик е ризик Штедилницата да не може да обезбеди доволно средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или потребните средства да ги обезбеди со многу повисоки трошоци.

Штедилницата има воспоставено политика за управување со ликвидносен ризик, која е усвоена од страна на Единствениот содружник. Истата редовно се контролира согласно промените во Одлуката за управување со ликвидносниот ризик донесена од страна на Народна банка на Република Македонија.

Во рамките на политиката, природата, обемот и сложеноста на финансиските активности, Штедилницата дефинира:

- систем на управување со ликвидносниот ризик;
- одржување соодветно ниво на ликвидност;
- начин и содржина на известувањето на НБРМ.

Системот ги опфаќа следните компоненти:

- Организациска структура за управување со ликвидносниот ризик;
- Постапки и процедури на внатрешна контрола и ревизија;
- Информативен систем;
- Стрес тестирање;
- План за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови.

Соодветната организациона структура за управување со ликвидносниот ризик подразбира јасно дефинирани надлежности и одговорности на органите на Штедилницата, како и дефинирање на задачите и одговорностите на соодветни служби во Штедилницата кои се надлежни за следење на ликвидноста на Штедилницата и управување со ликвидносниот ризик.

Единствениот содружник:

- ги усвојува актите кои согласно предвидените надлежности ги прегледува и над кои врши надзор Надзорниот одбор во смисла на член 36 од Изјавата за основање на Штедилница Можности;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- ја одобрува политиката за управување со ликвидносниот ризик и го следи нејзиното спроведување, вклучувајќи и одобрување и следење на Планот за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови;
- најмалку на годишно ниво ја оценува соодветноста на Политиката за управување со ликвидносниот ризик;
- ги одобрува лимитите на изложеност на ликвидносниот ризик;
- ги одобрува евентуалните исклучоци во однос на дефинираните лимити и ја доделува одговорноста за одлучување за примена на тие исклучоци;
- ги одобрува интерните ликвидносни показатели;
- врши други работи во согласност со закон.

Надзорниот одбор:

- ги прегледува политиките за управување со ликвидносниот ризик;
- ги разгледува извештаите за изложеноста на ликвидносен ризик;
- врши други работи во согласност со закон.

Одборот за управување со ризици:

- перманентно го следи и оценува степенот на ризичност на Штедилницата и го утврдува прифатливото ниво на изложеност на ликвидносниот ризик со цел минимизирање на загубите од изложеност на Штедилницата на тој ризик;
- воспоставува политика за управување со ликвидносниот ризик и дава предлози за нејзино ревидирање;
- ги следи прописите на НБРМ кои се однесуваат на управувањето со ликвидносниот ризик и усогласеноста на Штедилницата со овие прописи;
- врши оценка на системите на управување со ликвидносниот ризик;
- утврдува краткорочни и долгорочни стратегии за управување со ликвидносниот ризик на кој е изложена Штедилницата;
- ги анализира извештаите за изложеноста на Штедилницата на ликвидносниот ризик и предлага стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризици;
- ја следи ефикасноста на функционирањето на системите на внатрешна контрола во управувањето со ликвидносниот ризик;
- ги анализира ефектите од управувањето со ликвидносниот ризик;
- ги анализира ефектите од предложените стратегии за управување со ризикот, како и предложените стратегии, мерки и инструменти за заштита од ликвидносниот ризик;

- најмалку еднаш месечно го известува Надзорниот одбор, а најмалку еднаш во три месеца одборот за ревизија за промените во ризичните позиции на Штедилницата, промените во стратегијата за управување со ризици, ефектите од управувањето со ризиците врз перформансите на Штедилницата, како и преземените мерки и инструменти за заштита од ризиците и ефектите од истите;
- ги одредува и редовно ги ревидира интерните ликвидносни показатели и лимитите на изложеност на ликвидносниот ризик;
- ги дефинира евентуалните исклучоци во однос на дефинираните лимити и назначува одговорност за одлучување за примената на тие исклучоци;
- ги воспоставува процедурите и начинот на вршење стрес тестирање.

Управител:

- ги извршува одлуките на Единствениот содружник на Штедилницата, односно се грижи за нивно спроведување;
- изготвува политики и процедури за управување со ликвидносен ризик;
- воспоставува процедура за оцена на влијанието на новите производи и услуги врз изложеноста на ликвидносен ризик;
- поднесува иницијатива и дава предлози за унапредување на работењето на Штедилницата;
- обезбедува услови за оцена, следење и контрола на ликвидносниот ризик;
- е одговорен за воспоставување и одржување на ефикасноста на системот за мерење, следење, контрола и известување на/за ликвидноста по одделни валути коишто имаат значајно влијание врз целокупната ликвидност на Штедилницата и следење на рочната структура на активата и пасивата во денари и во девизи;
- е одговорен за воспоставување на информативен систем и систем за известување на Надзорниот Одбор, Одборот за управување со ризици и Комисијата за раководење со средства и обврски во врска со евентуалните надминување на пропишаните лимити на изложеност на ликвидносен ризик;
- ги дефинира финансиските инструменти за управување со ликвидносниот ризик;
- воспоставува процедури за утврдување и следење на стабилноста на депозитите;
- ги следи потенцијалните обврски и изложеноста врз основа на вонбилансното работење на Штедилницата;
- други активности што е должен да ги врши согласно со Законот за банките и политиката за управување со ликвидносниот ризик.

Сектор финансии, сметководство и трезорско работење е:

- одговорен за оперативно спроведување на политиката за управување со ликвидносниот ризик, преку дневно следење и контрола на ликвидносниот ризик.

Одржувањето на тековната ликвидност на Штедилницата го спроведува Комисијата за раководење со средства и обврски, назначена од Единствениот содружник, а во кој се именувани членови на менаџерскиот тим.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Проширениот состав на Комисијата за раководење со средства и обврски на Штедилницата го сочинуваат, покрај постојните членови и раководители на сите служби и сектори во Штедилницата кои учествуваат на состаноците на Комисијата по потреба и по добиена покана. Потребното мнозинство за донесување на полноважна одлука на Комисијата е 2/3 мнозинство на гласови од бројот на присутните членови.

Со цел Штедилницата да ја зајакне дневната контрола на ликвидносниот ризик, формирана е и Комисија за дневно следење и контрола на ликвидносниот ризик (во понатамошниот текст Комисијата), назначена од Управителот на Штедилницата.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.2 Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски
(преостаната рочност)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2015 тековна година							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	113.780	83.901	-	15.025	-	-	212.706
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	61.098	79.770	449.269	312.019	372.179	200.061	1.474.396
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	842	425	3.599	234	451	43	5.594
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	175.720	164.096	452.868	327.278	372.630	200.104	1.692.696
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	55.647	63.654	234.478	228.643	58.253	-	640.675
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	32.013	50.031	143.295	100.844	167.146	15.399	508.728
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	1.772	-	-	-	1.772
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	27.365	29	703	2.834	11	-	30.942
Вкупно финансиски обврски	115.025	113.714	380.248	332.321	225.410	15.399	1.182.117
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	60.695	50.382	72.620	(5.043)	147.220	184.705	510.579

Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски според преостанатите договорни достасувања (преостаната рочност - преостанат период од датумот на известување до нивната фактичка договорна рочност). Износите се прикажани на бруто основа, односно без износот на акумулираната амортизација, извршената исправка на вредноста и издвоената посебна резерва.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.2 Ризик на ликвидност

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски
(преостаната рочност)

во илјади денари	До 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2014 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	131.636	19.016	-	16.882	-	-	167.534
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	10.057	77.416	-	-	-	87.473
Кредити на и побарувања од други комитенти	63.042	81.277	475.973	329.934	399.454	201.441	1.551.121
Вложувања во хартии од вредност	-	-	72.170	-	-	-	72.170
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	2.167	493	602	182	348	145	3.937
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно финансиски средства	196.845	110.843	626.161	346.998	399.802	201.586	1.882.235
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	65.082	87.299	265.338	202.823	87.191	-	707.733
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	6.308	41.780	274.638	169.954	159.247	-	651.927
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	692	-	-	-	-	692
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	29.016	16	1.685	115	43	-	30.875
Вкупно финансиски обврски	100.406	129.787	541.661	372.892	246.481	-	1.391.227
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансна пасива	-	-	-	-	-	-	-
Рочна неусогласеност	96.439	(18.944)	84.500	(25.894)	153.321	201.586	491.008

2.3 Пазарни ризици

2.3.1 Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности

2.3.1.1 Природа и изложеност

*** Пазарен ризик претставува ризик од загуба како последица на промена на цената на финансиските инструменти наменети за тргување.**

Пазарниот ризик се дефинира како потенцијална загуба која се јавува како последица од промените на вредноста на средствата и обврските или приходите кои се под влијание на промените на пазарните услови како што се пазарните цени, односно каматните стапки и девизните курсеви.

Управување со пазарен ризик

Управувањето со пазарниот ризик подразбира адекватно идентификување, мерење следење и контрола на промените на вредноста на сите билансни и вонбилансни позиции кои можат да бидат погодени од движењата на пазарите за каматни стапки и промените во курсевите на валутите.

Чекорите на процесот на управување со пазарниот ризик се засновани на:

- мерење на пазарен ризик преку
 - дефинирани правила за стрес-тестирање и
 - внатрешен информативен систем (систем на известување).

Мерење на пазарен ризик

Мерењето на пазарниот ризик вклучува оценка на загубите при нормални пазарни услови и на загубите при вонредни пазарни услови. Штедилницата врши оценка на влијанието на добиените резултати од мерењето на пазарниот ризик, врз висината на сопствените средства и добивката на Штедилницата. Штедилницата ги зема предвид и сложеноста на финансиските активности кои ги врши.

Основните чекори се дефинирани во „Генералната процедура за стрес-тестирање“.

Штедилницата има воспоставено информативен систем кој овозможува соодветно мерење или оценка на пазарниот ризик. Информативниот систем подразбира редовно известување на органите на управување на Штедилницата за нивото на преземен пазарен ризик. При процената на пазарниот ризик, Штедилницата се фокусира на вистинската и потенцијалната осетливост на поединечните билансни позиции. Штедилницата користи интерни модели за пресметка и стрес – тестирање на потенцијалната изложеност на пазарен ризик. Како дополнителни методи користи планирање и предвидување за заштита од пазарен ризик.

Стрес-тестирање – пазарен ризик

Стрес-тестирањето на пазарниот ризик, е прикажано во белешка 2.3.1. А. Тестирањето подразбира анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик.

Тестирањето се спроведува согласно со Одлуката за управување со ризици.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Стрес-тестирањето е извршено врз основа на одредени претпоставки кои би се случиле, и истите би имале директно влијание на начинот на работење на Штедилницата и на резултатите од работењето.

Условите во кои е извршено тестирањето се редовни, нормални услови на работење, а во тестирањето се земени предвид надворешни фактори.

Целта на тестирањето е да се утврди влијанието од остварување на тековна загуба/добивка врз износот/големината на сопствените средства, а со тоа и на влијанието врз коефициентот на адекватност на капиталот.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.1. Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А. Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2015 (тековна година)				
Износ пред анализа на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2015)	16.571	408.168	1.683.320	24.25%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
<u>Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно зголемување на средниот курс за:</u>				
<u>- 0,5% зголемување на среден курс на денарот во однос на еврото</u>				
<u>- 3% зголемување на среден курс на денарот во однос на доларот</u>	16.624	408.222	1.683.329	24.25%
<u>Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно намалување на средниот курс за:</u>				
<u>- 0,5% намалување на среден курс на денарот во однос на еврото</u>				
<u>- 3% намалување на среден курс на денарот во однос на доларот</u>	16.518	408.168	1.683.311	24.25%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
<u>Зголемување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени</u>	19.397	410.994	1.683.815	24.41%
<u>Намалување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени</u>	13.745	408.168	1.682.825	24.25%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2014 (претходна година)

Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2014)

Ефекти од примена на сценарија:

Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно зголемување на средниот курс за:

- 0,5% зголемување на среден курс на денарот во однос на еврото

- 3% зголемување на среден курс на денарот во однос на доларот

Промена на средниот курс на денарот во однос на странски валути односно намалување на средниот курс за:

- 0,5% намалување на среден курс на денарот во однос на еврото

- 3% намалување на среден курс на денарот во однос на доларот

Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Зголемување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени

Намалување на активните и пасивните каматни стапки за 100 базични поени

Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)

Добивка/Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
6.003	405.015	1.774.093	22.83%
6.753	405.765	1.774.224	22.87%
5.253	405.015	1.773.962	22.83%
14.500	413.512	1.775.580	23.29%
(2.494)	405.015	1.772.606	22.85%
-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- 2.3.1. **Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик**
Б. **Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување**

Капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување

	тековна година 2015			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-
Вкупно				

во илјади денари

Штедилницата не работи со портфолио за тргување, согласно законска регулатива. Од таа причина белешка 2.3.1 Б не се пополнува.

2.3.2 Управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности

Штедилницата има воспоставен систем на управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности, согласно на обемот, природата и сложеноста на финансиските активности кои ги врши. Овој систем ги опфаќа следниве компоненти:

- Организациона структура за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- Политика и процедури за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- Оцена, следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности што вклучува и воспоставување соодветен информативен систем и
- Постапки и процедури за внатрешна контрола и ревизија.

Раководството на Штедилницата, преку адекватна анализа и процеси на известување, на редовна основа ги следи промените на каматните стапки како резултат на пазарни движења и интерни одлуки, и влијанието на истите врз каматноносните средства и обврски и каматната маржа. Целта на Штедилницата е максимизирање на стабилноста и профитабилноста преку применување на оптимална комбинација на девизната структура и каматна стапка на средствата и обврските. Штедилницата е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматноносните средства (вклучувајќи ги и вложувањата) и каматноносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Соодветната организациска структура подразбира:

- Јасно дефинирани надлежности и одговорности на органите на Штедилницата;
- Дефинирање на задачите и одговорностите на соодветните организациски делови надлежни за мерење, следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки;
- Јасно разграничување и независност на функцијата на мерење и следење на ризикот од промена на каматни стапки од функцијата на вложување во позиции коишто значат изложеност на ризикот од промена на каматните стапки.

Одговорните лица во Сектор финансии сметководство и трезорско работење ја спроведуваат оперативно Политиката, односно овозможуваат оцена, следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности и вршат анализа при воведувањето на нов производ или услуга во Штедилницата.

Единствениот содружник:

- ги усвојува актите кои согласно предвидените надлежности ги прегледува Надзорниот одбор и над кои врши надзор во смисла на член 36 од Изјавата за основање на Штедилница Можности;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- ја одобрува и го следи спроведувањето на Политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- најмалку на годишно ниво ја оценува соодветноста на Политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- ги одобрува лимитите на изложеност од ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности и органот или лицето што може да донесе одлука за надминување на одделните лимити;
- ги одобрува евентуалните исклучоци во однос на дефинираните лимити и ја доделува одговорноста за одлучување за примена на тие исклучоци;
- врши други работи во согласност со закон.

Надзорниот одбор:

- ги прегледува политиките за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- ги разгледува извештаите за изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- врши други работи во согласност со закон.

Одборот за управување со ризици:

- воспоставува политика за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- перманентно го следи и оценува степенот на ризичност на Штедилницата и го утврдува прифатливото ниво на изложеност на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности со цел минимизирање на загубите од изложеност на Штедилницата на тој ризик;
- ги следи прописите на НБРМ кои се однесуваат на управувањето со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности и усогласеноста на Штедилницата со овие прописи;
- врши оценка на системите на управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- утврдува краткорочни и долгорочни стратегии за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности на кој ризик е изложена Штедилницата;
- ги анализира извештаите за изложеноста на Штедилницата на ризикот од промена на каматните стапки на портфолиото на банкарските активности и предлага стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризици;
- ја следи ефикасноста на функционирањето на системите на внатрешна контрола во управувањето со ризикот од промена на каматните стапки на портфолиото на банкарските активности;
- ги анализира ефектите од управувањето со ризикот од промена на каматните стапки на портфолиото на банкарските активности врз перформансите на Штедилницата;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- ги анализира ефектите од предложените стратегии за управување со ризикот, како и предложените стратегии, мерки и инструменти за заштита од ризикот од промена на каматните стапки на портфолиото на банкарските активности;

- најмалку еднаш месечно го известува Надзорниот одбор, а најмалку еднаш во три месеца одборот за ревизија за промените во ризичните позиции на Штедилницата, промените во стратегијата за управување со ризици, ефектите од управувањето со ризиците врз перформансите на Штедилницата, како и преземените мерки и инструменти за заштита од ризиците и ефектите од истите;

- ги одредува и редовно ги ревидира лимитите на изложеност на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности и ги дефинира дозволените исклучоци во однос на дефинирани лимити и доверува одговорност за одлучување за примена на тие исклучоци;

- ги воспоставува процедурите и начинот на вршење на стрес-тестирање.

Управителот:

- ги извршува одлуките на Единствениот содружник на Штедилницата, односно се грижи за нивно спроведување;

- изготвува политики и процедури за управување со ризикот од промена на каматните стапки;

- воспоставува процедура за оцена на влијанието на новите производи и услуги врз изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки;

- поднесува иницијатива и дава предлози за унапредување на работењето на Штедилницата;

- обезбедува услови за оцена, следење и контрола на ризикот од промена на каматните стапки по одделни значајни валути;

- воспоставува информативен систем и систем за известување на Надзорниот одбор, Одборот за управување со ризици и Комисијата за раководење со средства и обврски во врска со евентуалните надминувања на пропишаните лимити на изложеност;

- врши други работи во согласност со закон.

Секторот финансии сметководство и трезорско работење/служба трезорско работење:

- оперативно ја спроведува политиката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- 2.3 Пазарен ризик
 2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски
 (без средствата за тргување)
 А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

	Позиција	Валута	во илјади денари	
			тековна година 2015	претходна година 2014
			Износ	Износ
1,1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЦХФ (ФКС + ВКС + ПКС)	ЦХФ	-	-
1,2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	1.662	(955)
1,3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	12.767	4.228
1,4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКДклЦХФ (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклЦХФ		
1,5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКДклЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклЕУР		
1,6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКДклУСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКДклУСД		
1,7	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	остан		
1,8	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	0	0
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1+1.2+...)		14.429	3.273
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		408.168	405.015
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/ СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		3,54	0,81

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.2 Анализа на ризикот на промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

Б. Анализа на усогласеноста на каматните стапки

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
<i>во илјади денари</i>							
2015 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	110.056	83.748	-	-	-	-	193.804
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	773.931	552.854	-	-	1.326.785
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Останата неспорната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	110.056	83.748	773.931	552.854	-	-	1.520.589
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	20.409	-	610.107	-	-	-	630.516
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	119.925	345.553	12.319	-	28.403	-	506.200
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспорнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	140.334	345.553	622.426	-	28.403	-	1.136.716
Нето билансна позиција	(30.278)	(261.805)	151.505	552.854	(28.403)	-	383.873
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето позиција	(30.278)	(261.805)	151.505	552.854	(28.403)	-	383.873

Табелата е изготвена согласно Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности и вклучуваат каматочувствителни билансни и вонбилансни позиции на нето основа намалени за извршената исправка на вредноста, односно издвоената посебна резерва) и коригирани за износот на премијата, дисконтот и промените во објективната вредност, без да се земе предвид износот на акумулираната амортизација.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<i>во илјади денари</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства/обврски
2014 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	134.084	19.000	-	-	-	-	153.084
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	9.990	76.923	-	-	-	86.913
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	1.395.486	536	-	-	1.396.022
Вложувања во хартии од вредност	-	-	71.028	-	-	-	71.028
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	134.084	28.990	1.543.437	536	-	-	1.707.047
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање							
Депозити на банки	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	24.638	-	671.204	-	-	-	695.842
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	126.520	303.069	122.963	-	95.006	-	647.558
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	151.158	303.069	794.167	-	95.006	-	1.343.400
Нето билансна позиција	(17.074)	(274.079)	749.270	536	(95.006)	-	363.647
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето позиција	(17.074)	(274.079)	749.270	536	(95.006)	-	363.647

2.3.2 Валутен ризик

Природа и изложеност

Валутниот ризик е ризик од загуба заради промена на меѓувалутните курсеви или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути.

Системот на управување со валутниот ризик е согласно обемот, видот и комплексноста на активностите во девизи и во денари со девизна клаузула кои Штедилницата ги врши и планира да ги врши.

Согласно одлуката за условите и начинот на работа на штедилниците управувањето со валутниот ризик ги опфаќа и сите активности и трансакции на Штедилницата изразени во денари со девизна клаузула.

Показатели на изложеност на Штедилницата на валутниот ризик се:

- Односот на девизната позиција во одделна валута со сопствените средства на Штедилницата;
- Односот на агрегатната девизна позиција со сопствените средства на Штедилницата.

Штедилницата интерно има дефинирано ограничување на изложеноста на валутниот ризик на месечно ниво и тоа:

„Агрегатната девизна позиција може да изнесува најмногу до 30% од сопствените средства на Штедилницата”.

Системот на управување со валутниот ризик ги опфаќа следниве компоненти:

- организациона структура за управување со валутниот ризик;
- политика и процедури за управување со валутниот ризик;
- оцена, следење и контрола на валутниот ризик;
- постапки и процедури за внатрешна контрола и ревизија.

Соодветната организациска структура подразбира:

- Јасно дефинирани надлежности и одговорности на органите на Штедилницата;
- Дефинирање на задачите и одговорностите на соодветните организациски делови надлежни за мерење, следење и контрола на валутниот ризик;
- Јасно разграничување и независност на функцијата на мерење и следење на валутниот ризик од функцијата на вложување во позиции што значат изложеност на валутен ризик.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Единствениот содружник:

- ги усвојува актите кои согласно предвидените надлежности ги прегледува Надзорниот одбор и над кои врши надзор во смисла на член 36 од Изјавата за основање на Штедилница Можности;
- ја одобрува и го следи спроведувањето на Политиката за управување со валутниот ризик;
- најмалку на годишно ниво ја оценува соодветноста на Политиката за управување со валутниот ризик;
- ги одобрува лимитите на изложеност од валутен ризик;
- ги одобрува евентуалните исклучоци во однос на дефинираните лимити и ја доделува одговорноста за одлучување за примена на тие исклучоци;
- одобрува воведување на нови производи што имаат значајно влијание врз профилот на ризичност;
- врши други работи во согласност со закон;
- ја определува формата, содржината и динамиката за известување на активностите на Штедилницата во денари со девизна клаузула;
- обезбедува систем на внатрешна контрола и редовно следење и контрола на активностите во денари со девизна клаузула и на примената на прописите и интерните политики и процедури на Штедилницата.

Надзорниот одбор:

- ги прегледува политиките за управување со валутен ризик;
- ги разгледува извештаите за изложеноста на валутен ризик;
- врши други работи во согласност со закон.

Одборот за управување со ризици:

- воспоставува политика за управување со валутниот ризик и ја следи нејзината примена;
- дава предлози за унапредување на политиката;
- врши оценка на системот на Штедилницата за управување со валутниот ризик;
- ги анализира ефектите од управувањето со валутниот ризик врз резултатите од работењето на Штедилницата;

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

- одредува интерни лимити за односот на отворената девизна позиција по одделна валута со сопствените средства и редовно ги ревидира, одредува интерен лимит за односот на агрегатната девизна позиција по одделна валута со сопствените средства и редовно го ревидира овој лимит;
- дефинира евентуални исклучоци од одредените лимити и делегира одговорности за одлучување за примена на тие исклучоци;
- врши анализа на извештаите за изложеноста на Штедилницата на валутниот ризик и следење на активностите кој се преземаат заради управување со овој ризик;
- ги следи економските и другите услови во кои работи Штедилницата заради предвидување на можните промени во активностите во денари со девизна клаузула, девизните курсеви, валутниот ризик;
- врши други работи во согласност со закон.

Управителот:

- воспоставува и применува процедури за идентификување, мерење, следење и контрола на валутниот ризик на Штедилницата во согласност со политиката;
- воспоставува и применува соодветни системи за мерење на изложеноста на Штедилницата на валутен ризик;
- обезбедува услови за редовно следење и оценка на политиката и нејзиното спроведување;
- воспоставува процедури за оценка на влијанието на нови производи врз изложеноста на валутен ризик;
- ги следи економските и другите услови во кои работи Штедилницата заради предвидување на можните промени во активностите во денари со девизна клаузула, девизните курсеви, валутниот ризик;
- подготвува и предлага содржина и начин на известување на Единствениот содружник и Одборот за управување со ризици во врска со активностите во денари со девизна клаузула заради ефикасно управување со валутниот ризик на кој е изложена Штедилницата;
- други активности во согласност со законот на банките и интерните акти на банката.

Секторот финансии сметководство и трезорско работење/служба трезорско работење:

- оперативно ја спроведува политиката за управување со валутен ризик.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

2.3 Пазарен ризик

2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски				Други валути	Вкупно
2015 (тековна година)									
Монетарни средства									
Парични средства и парични еквиваленти	181.372	31.182						212.554	
Средства за тргување									
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									
Дериватни средства чувани за управување со ризик									
Кредити на и побарувања од банки									
Кредити на и побарувања од други комитенти	965.726	367.502						1.333.228	
Вложувања во хартии од вредност									
Вложувања во придружени друштва									
Побарувања за данок на добивка (тековен)	3.507							3.507	
Останати побарувања									
Заложени средства									
Одложени даночни средства									
Вкупно монетарни средства	1.150.605	398.684						1.549.289	
Монетарни обврски									
Обврски за тргување									
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									
Дериватни обврски чувани за управување со ризик									
Депозити на банки									
Депозити на други комитенти	640.676							640.676	
Издадени должнички хартии од вредност									
Обврски по кредити	127.250	379.894						507.144	
Субординирани обврски									
Обврски за данок на добивка (тековен)	1.772							1.772	
Одложени даночни обврски									
Останати обврски	22.811	8.131						30.942	
Вкупно монетарни обврски	792.509	388.025						1.180.534	
Нето позиција	358.096	10.659						368.755	

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски				Други валути	Вкупно
2014 (претходна година)									
<i>во илјади денари</i>									
Монетарни средства									
Парични средства и парични еквиваленти	160.957	6.365	213						167.535
Средства за тргување									
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									
Дериватни средства чувани за управување со ризик									
Кредити на и побарувања од банки	87.385								87.385
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.071.252	332.868							1.404.120
Вложувања во хартии од вредност	71.028								71.028
Вложувања во придружени друштва									
Побарувања за данок на добивка (тековен)									
Останати побарувања	3.937								3.937
Заложени средства									
Одложени даночни средства									
Вкупно монетарни средства	1.394.559	339.233	213						1.734.005
Монетарни обврски									
Обврски за тргување									
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање									
Дериватни обврски чувани за управување со ризик									
Депозити на банки									
Депозити на други комитенти	684.397	23.336							707.733
Издадени должнички хартии од вредност									
Обврски по кредити	189.696	461.125							650.821
Субординирани обврски									
Обврски за данок на добивка (тековен)	692								692
Одложени даночни обврски									
Останати обврски	25.484	6.065							31.549
Вкупно монетарни обврски	900.269	490.526							1.390.795
Нето позиција	494.290	(151.293)	213						343.210

2.4 Останати оперативни ризици

2.4.1 Природа и изложеност

Оперативните ризици се ризици од можност за настанување негативни ефекти на финансискиот резултат и капиталот на Штедилницата заради пропусти во работењето на вработените, неадекватни, слаби внатрешни процедури и процеси, неадекватно управување со информациските и другите системи во Штедилницата, како и од непредвидени надворешни настани.

Оперативниот ризик е ризик од загуба поради несоодветни лица, несоодветни или слаби интерни процеси и системи или надворешни настани. Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, како тековен или иден ризик врз добивката и капиталот на Штедилницата, предизвикан од прекршувања/непочитувања на законските и подзаконските прописи, договори, практики, етички стандарди и останати правни документи. Исто така, оперативниот ризик го вклучува и ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, ризикот од користење на услуги од надворешни лица, користење на планот за непрекинатост во работењето и планот за вонредни услови, како и утврдувањето на актите за физичка безбедност во Штедилницата.

Изворите на оперативните ризици се бројни и присутни на сите нивоа на одлучување и извршување во деловните процеси, кај секој извршител и во секој сегмент на деловните трансакции и операции.

Во политиката за управување на оперативен ризик, оперативните ризиците се систематизирани во четири групи:

1. Ризици предизвикани од човечки фактор;
2. Ризици на процесите;
3. Ризици на системот и
4. Надворешни ризици.

2.4.2 Организациона структура и одговорности за управување со оперативниот ризик

Ефикасното управување со оперативниот ризик во голема мера зависи од вклученоста на одделните органи на надзор и управување со Штедилницата, со цел да се воспостават и применат соодветни политики, процедури и практики за управување со овој ризик. Согласно политиката за управување на оперативен ризик, во Штедилницата се дефинирани улогата и надлежностите на Единствениот содружник, Одборот за управување со ризици, Управителот на Штедилницата, Службата за управување со ризици и останатите организациони единици - сектори и служби во Штедилницата.

2.4.3 Идентификување на оперативниот ризик

Процесот на идентификување на оперативниот ризик овозможува да се опфатат најголемиот број ризични настани на кои е изложена Штедилницата, без разлика дали станува збор за настани што можат или не можат лесно да се квантифицираат. Воспоставениот начин на идентификување на оперативниот ризик овозможува опфаќање и на сите идни ризични настани и фактори како што се внатрешните и надворешните фактори што можат да имаат негативно влијание врз профилот на ризичност на Штедилницата, промените во нејзината организациска структура, квалитетот и промената на човечките ресурси, системот на воведување на нови производи или активности, инвестиции во нови апликативни решенија и софтвери, користењето услуги од надворешни лица, економската и политичката состојба во државата, промените во банкарското работење и технолошкиот развој.

2.4.4 Оцена на оперативниот ризик

Покрај идентификувањето на оперативниот ризик, Штедилницата врши оцена на чувствителноста на овој ризик, со што се овозможува подобро разбирање на сопствениот профил на ризичност и подобра распределба на потребните ресурси за управување со оперативниот ризик. Во Штедилницата, оцената на оперативниот ризик се спроведува преку моделот на самопроценување, односно преку сопствена оцена на ризикот. Овој модел е базиран на интерна оцена на сопственото работење во Штедилницата и активностите што ги врши за да ги утврди потенцијалните ризични настани.

2.4.5 Систем на следење на оперативниот ризик

Редовното следење на оперативниот ризик овозможува навремено идентификување на проблемите или недостатоците во политиките, процедурите или практиките за управување со овој ризик. Тоа претставува основа за преземање навремени мерки за отстранување на утврдените проблеми/недостатоци и придонесува за намалување на бројот и големината на остварените загуби. Ефикасното следење на оперативниот ризик подразбира развивање и следење на показатели (фактори) на ризик, утврдување на гранични вредности на показателите на ризик и утврдување на показатели за рано предупредување.

2.4.6 Систем на известување

Штедилницата има развиен систем на известување на соодветните лица или органи. Системот подразбира подготовка на квартални извештаи на ниво сектор/служба до Службата за управување со ризици, која врз основа на доставените одделни извештаи, подготвува генерален квартален извештај за оперативен ризик, на ниво на Штедилницата, којшто се доставува до Единствениот содружник, Управителот на Штедилницата и Одборот за управување со ризици. Извештаите за изложеноста на оперативниот ризик содржат различни податоци од кои се добива слика за областите (сектори/служби, трансакции, операции или други настани) кај кои е присутен оперативниот ризик.

3. Адекватност на капиталот

Во рамките на Штедилницата, системот за управување со адекватноста на капиталот и неговиот опфат е согласно природата, големината и сложеноста на финансиските активности кои се вршат.

Системот за управување со адекватноста на капиталот вклучува:

1. Политика за управување со адекватност на капиталот;
2. Соодветна организациска поставеност на управувањето со адекватност на капиталот;
3. Процес на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот на Штедилницата.

3.1. Политика за управување со адекватност на капиталот

Со политиката за управување со адекватноста на капиталот се регулира делокругот на работење на Штедилницата во оваа област.

Политиката редовно се ревидира согласно промените во Одлуките за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот донесени од страна на НБРМ. Имено, во горенаведената политика Штедилницата пропишува редовно следење на регулативата во врска со сопствените средства и адекватноста на капиталот согласно измените пропишани од НБРМ.

Согласно измените и дополнувањето на Одлуката за условите и начинот на работа на штедилниците од 2015 година, Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот којашто не може да биде пониска од 20%.

Штедилницата ја утврдува стапката на адекватност на капиталот со соодветна примена на регулативата на Народна банка за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

При утврдувањето на адекватноста на капиталот, капиталот потребен за покривање на ризиците утврден согласно со регулативата се множи со 2,5.

3.2 Соодветна организациска поставеност на управувањето со адекватноста на капиталот

Организациската поставеност за управување со адекватноста на капиталот со состои од неколку елементи:

1. Јасна организациска структура;
2. Ефикасен процес за управување и анализа на потребната адекватност на капиталот;
3. Ефикасен систем на внатрешна контрола и ревизија.

3.3. Процес на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот на Штедилницата

Штедилницата е должна да одржува стапка на адекватноста на капиталот која не може да биде пониска од 20% (СС/АПСР* \geq 20%).

*АПСР – актива пондерирана според ризици.

Согласно природата, видот и обемот на активностите што ги врши Штедилницата и ризиците на кои е изложена, а исто така и согласно преземените обврски кон кредиторите на Штедилницата, Штедилницата има пропишано годишен интерен лимит на стапка на адекватност на капиталот.

Интерно утврдената стапка на адекватноста на капиталот на Штедилницата се ревидира најмалку на годишно ниво од страна на Одборот за управување со ризици, а се усвојува од страна на Единствениот содружник.

Износот на адекватноста на капитал се предвидува и проектира во краткорочните и долгорочните финансиски проекции и деловна политика на Штедилницата.

Усогласеност со законската регулатива

Штедилницата е усогласена со законската регулатива во овој дел, што се обезбедува со редовно следење на регулативата во врска со сопствените средства и адекватноста на капиталот, и редовно ревидирање на Политиката за адекватноста на капиталот и Процесот на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот, што е прилог на политиката.

3.3.1. Процес на интерно утврдување, мерење и оценка на потребната адекватност на капиталот на Штедилница Можности

Процесите на интерно утврдување, мерење и оценка на потребната адекватност на капиталот (АК) на Штедилница Можности се дефинирани на следниот начин:

1. Процес на интерно утврдување на стапката на адекватност на капитал на годишно ниво

Под процес на годишно утврдување на стапка на Адекватност на капитал се подразбира утврдување на минимална стапка на адекватност на капитал за наредната година.

Предлогот за минимална стапка на адекватност на капиталот се доставува до Одборот за управување со ризици, Надзорниот одбор и Единствениот содружник.

Годишниот интерно утврден коефициент на АК се споредува со реализираниот во изминатата година и се констатира отстапувањето, доколку има, односно се дефинираат и анализираат причините кои придонеле коефициентот на реализираниот АК да биде над или под утврдениот.

Годишниот интерно утврден коефициент на АК се споредува со деловната политика за годината и се констатира отстапувањето, доколку има, односно се дефинираат и анализираат причините кои придонеле коефициентот на реализираниот АК да биде над или под утврдениот согласно финансиските проекции на Штедилницата.

Образецот за процес на интерно утврдување на стапка на адекватност на капитал се подготвува од страна на Секторот финансии сметководство и трезорско работење, служба трезорско работење. Истиот се доставува на разгледување до Одборот за управување со ризици, а се одобрува од страна на Надзорниот одбор, односно Единствениот содружник на Штедилницата.

2. Процес на интерно мерење и оценка на стапката на адекватност на капиталот на квартално ниво

Под процес на интерно мерење на стапката на адекватност на капиталот се подразбира пресметување на стапката на адекватност на капиталот на квартално ниво согласно законската регулатива и нејзино мерење во однос на проектираната стапка на адекватност на капиталот согласно годишните финансиски проекции на Штедилницата усвоени од Единствениот содружник. Во рамките на финансиските проекции, стапката на адекватност на капиталот се проектира по квартали. Од проектираните податоци по квартали се утврдува проектираната стапка на АК по квартали за наредната година.

Мерењето на АК на квартално ниво се врши и во однос на интерно утврдениот коефициент на АК на годишно ниво.

Врз основа на добиените резултати се дава оценка и предлози за потребната адекватност на капитал.

Образецот за процес на интерно мерење на стапка на Адекватност на капитал се подготвува од страна на Секторот финансии сметководство и трезорско работење, служба трезорско работење. Истиот се доставува на разгледување до Одборот за управување со ризици, Надзорниот одбор и Единствениот содружник на Штедилницата.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

ИЗВЕШТАЈ

за стапката на адекватноста на капиталот
со состојба на 31.12.2015 година

Ред. бр.	ОПИС	Тековна година 2015	Претходна година 2014
1	2	3	4
I	Активa пондерирана според кредитниот ризик		
1	Активa пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	1.392.046	1.494.594
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	111.364	119.568
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК		
3	Агрегатна девизна позиција	8.424	0
4	Нето позиција во злато	0	0
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	674	0
6	Активa пондерирана според валутниот ризик	8.424	0
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	22.628	22.360
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап	0	0
9	Активa пондерирана според оперативниот ризик	282.850	279.499
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ		
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	0	0
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	0	0
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	0	0
11.1.1	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	0	0
11.1.2	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	0	0
11.1.3	Капитал потребен за покривање на специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	0	0
11.1.4	Капитал потребен за покривање на генералниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност	0	0
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака	0	0
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од другата договорна страна	0	0
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	0	0
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во опции	0	0
12	Капитал потребен за покривање на другите ризици (10+11)	0	0
13	Активa пондерирана според други ризици	0	0
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ	1.683.320	1.774.093
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	336.665	141.927
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	408.168	405.015
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (ВИ/В)	24,25%	22,83%

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

ИЗВЕШТАЈ

за сопствените средства

Ред. бр.	Опис	Тековна година 2015	Претходна година 2014
1	2	3	4
Основен капитал			
1	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	300.152	300.152
1,1	Номинална вредност	300.152	300.152
1.1.1	Номинална вредност на обични акции	300.152	300.152
1.1.2	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции		
1,2	Премија	0	0
1.2.1	Премија од обични акции		
1.2.2	Премија од некумулативни приоритетни акции		
2	Резерви и задржана добивка или загуба	108.259	105.258
2.1	Резервен фонд	108.259	105.258
2.2	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	0	0
2.3	Акумулирана загуба од претходни години		
2.4	Тековна добивка		
3	Позиции како резултат на консолидација	0	0
3.1	Малцинско учество		
3.2	Резерви од курсни разлики		
3.3	Останати разлики		
4	Одбитни ставки	243	395
4.1	Загуба на крајот на годината или тековна загуба		
4.2	Откупени сопствени акции		
4.3	Нематеријални средства	243	395
4.4	Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва		
4.5	Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебна резерва како резултат на сметководствено доцнење		
4.6	Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба		
4.7	Други одбитни ставки		
I	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	408.168	405.015
Дополнителен капитал			
5	Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премија врз основа на овие акции	0	0
5.1	Номинална вредност		
5.2	Премија		
6	Ревалоризациски резерви		
7	Хибридни инструменти		
8	Субординирани инструменти		
9	Износ на кумулативни приоритетни акции и субординирани инструменти коишто можат да бидат дел од дополнителниот капитал	0	0
II	ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ	0	0
Одбитни ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал			
10	Вложувања во капиталот на други банки или финансиски институции коишто изнесуваат над 10% од капиталот на тие институции		
11	Вложувања во субординирани и хибридни инструменти и други инструменти на институциите од реден бр. 10		
12	Збирен износ на вложувања во капитал, субординирани и хибридни инструменти и други инструменти што надминува 10% од (I+II)		
13	Вложувања во капиталот на друштва за осигурување и реосигурување коишто надминуваат 10% од капиталот на тие друштва		
14	Вложувања во финансиски инструменти издадени од друштва за осигурување во кои банката поседува над 10% од нивниот капитал		
15	Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции		
16	Позиции како резултат на консолидација (негативни износи)		
III	ОДБИТНИ СТАВКИ	0	0
IV	Основен капитал по одбитните ставки	408.168	405.015
V	Дополнителен капитал по одбитните ставки	0	0
Сопствени средства			
VI	Основен капитал	408.168	405.015
VII	Дополнителен капитал	0	0
I	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА	408.168	405.015

4 Известување според сегменти

4.1 Штедилницата врши анализа на нејзините деловни активности според оперативните сегменти.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Штедилницата за којашто се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- Надзорниот одбор на Штедилницата ги разгледува оперативните резултати на одделниот оперативен сегмент на редовна основа (најмалку полугодишно), со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности на тој сегмент;
- достапни се одделни финансиски информации за сегментот.

Штедилницата примарно известува по деловни сегменти. Идентификувани се следните главни сегменти: работа со населението, корпоративно банкарство, банки и други финансиски друштва и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

4.2 Штедилницата прикажува анализа на нејзините деловни активности според географските подрачја каде што тие се извршуваат.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

4 Известување според сегментите

Известување според

4 сегментите

A Оперативни сегменти

во илјади денари	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)						Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
2015 (тековна година)									
Нето приходи/(расходи) од камата	165.263	18.704	-	(40.736)	1.214	-	-	-	144.445
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	1.982	511	-	(1.726)	-	-	-	-	767
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	(329)	-	-	-	-	-	-	11.292	10.963
Приходи реализирани помеѓу сегментите									
Вкупно приходи по сегмент	166.916	19.215	-	(42.462)	1.214	-	-	11.292	156.175
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	10.410	(4.053)	-	-	-	-	-	-	6.357
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-	(4.142)	-	(4.142)
Амортизација	-	-	-	-	-	-	(7.477)	-	(7.477)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(3.203)	-	-	-	-	-	(128.008)	-	(131.211)
Вкупно расходи по сегмент	7.207	(4.053)	-	-	-	-	(139.627)	-	(136.473)
Финансиски резултат по сегмент	174.123	15.162	-	(42.462)	1.214	-	(128.335)	-	19.702
Данок од добивка	-	-	-	-	-	-	-	148.037	3.131
Добивка/(загуба) за финансиската година									16.571
Вкупна актива по сегмент	1.269.882	170.245	-	-	-	-	-	-	1.440.127
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	166.085	166.085
Вкупна актива	1.269.882	170.245	-	-	-	-	166.085	-	1.606.212
Вкупно обврски по сегмент	640.676	-	-	507.143	-	-	-	-	1.147.819
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	33.410	33.410
Вкупно обврски	640.676	-	-	507.143	-	-	-	33.410	1.181.229

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

во илјади денари	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)							Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домаќинствата					
2014 (претходна година)										
Нето приходи(расходи) од камата	163.279	22.887	-	(52.566)	3.437	-	-	-	-	137.037
Нето приходи(расходи) од провизии и надомести	1.838	443	-	(1.644)	-	-	-	-	-	637
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	574	-	-	-	-	-	-	6.868	-	7.442
Приходи реализирани помеѓу сегментите										
Вкупно приходи по сегмент	165.691	23.330	-	(54.210)	3.437	-	-	6.868	-	145.116
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	5.142	(4.645)	-	-	-	-	-	-	-	497
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-	-	(5.848)	-	(5.848)
Амортизација	-	-	-	-	-	-	-	(8.578)	-	(8.578)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за аложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(3.928)	-	-	-	-	-	-	(119.796)	-	(123.724)
Вкупно расходи по сегмент	1.214	(4.645)	-	-	-	-	-	(134.222)	-	(137.653)
Финансиски резултат по сегмент	166.905	18.685	-	(54.210)	3.437	-	-	(127.354)	-	7.463
Данок од добивка										(1.460)
Добивка(загуба) за финансиската година										6.003
Вкупна актива по сегмент	1.313.655	203.245	-	-	-	-	-	-	-	1.516.900
Неалоцирана актива по сегмент								285.309		285.309
Вкупна актива	1.313.655	203.245	-	-	-	-	-	285.309	-	1.602.209
Вкупно обврски по сегмент	707.733	-	-	650.821	-	-	-	-	-	1.358.554
Неалоцирани обврски по сегмент								32.242		32.242
Вкупно обврски	707.733	-	-	650.821	-	-	-	32.242	-	1.390.796

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни клиенти

во илјади денари	Оперативни сегменти (наведете ги одделно значајните оперативни сегменти)							Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
	Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Банки и други финансиски друштва	Државата и непрофитни институции кои им служат на домаќинствата					
2015 (тековна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)										
Клиент 1 приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 1 расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2 приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2 расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3 приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3 расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014 (претходна година) (банката одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)										
Клиент 1 приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 1 расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2 приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2 расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3 приходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3 расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно по сегмент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

B Географски подрачја

	Република Македонија	Земји- членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји- членки на ОЕЦД (без европс- ките земји- членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)		Сите останати незначајни географск и сегменти	Неалоцирано	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
2015 (тековна година)									
Вкупни приходи	156.175	-	-	-	-	-	-	-	156.175
Вкупна актива	1.606.212	-	-	-	-	-	-	-	1.606.212
2014 (претходна година)									
Вкупни приходи	145.116	-	-	-	-	-	-	-	145.116
Вкупна актива	1.802.209	-	-	-	-	-	-	-	1.802.209

**5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски
Кредити на и побарувања од други комитенти**

Кредитите и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизирана набавна вредност, намалени за нивната исправка на вредност. Процентата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти се утврдува со користење на тековна пазарна каматна стапка.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат каматоносни средства кои се чуваат до доспевање. Објективната вредност на хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање, поради нивната краткорочност, ја претставува нивната сметководствена вредност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на останатите финансиски средства, кои вклучуваат парични средства и парични еквиваленти, побарување за данок на добивка и останати побарувања како резултат на нивната краткорочна природа, значајно не се разликува од нивната сметководствена вредност.

Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување ја претставува нивната вредност која се плаќа по видување. Објективната вредност на орочените депозити со променливи каматни стапки одговара на сметководствената вредност на датумот на билансот на состојба.

Обврски по кредити

Кај обврските од кредити по променливи каматни стапки, објективната вредност не се разликува значајно од сметководствената вредност поради прилагодувањето на каматните стапки. Објективната вредност на кредитните линии за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, значајно не се разликува од нивната сметководствена вредност.

Останати финансиски обврски

Објективната вредност на останатите финансиски обврски, како резултат на нивната краткорочна природа, значајно не се разликува од нивната сметководствена вредност.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

	тековна година 2015		претходна година 2014	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	212.554	212.554	167.534	167.534
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност, преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.333.228	1.505.811	1.404.120	1.586.175
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	3.507	3.507	3.937	3.937
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-
Депозити на други комитенти	640.676	640.676	707.733	707.733
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	507.144	507.144	650.821	650.821
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	1.772	1.772	692	692
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	30.942	30.942	30.875	30.875

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

во илјади денари

**31 декември 2015 (тековна година)
Финансиски средства мерени по објективна вредност**

Средства за тргување
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик

Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба

Вкупно

Финансиски обврски мерени по објективна вредност

Обврски за тргување
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Вкупно

31 декември 2014 (претходна година)

Финансиски средства мерени по објективна вредност

Средства за тргување
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик

Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба

Вкупно

Финансиски обврски мерени по објективна вредност

Обврски за тргување
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Вкупно

Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
23.1	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
32	-	-	-	-
33	-	-	-	-
21	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
23.1	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
32	-	-	-	-
33	-	-	-	-
21	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

во илјади денари

Финансиски средства мерени по објективна вредност

Средства за тргување
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик

Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба

Вкупно

Финансиски обврски мерени по објективна вредност

Обврски за тргување
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

Вкупно

	тековна година 2015		претходна година 2014	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во нивото 3

<i>во илјади денари</i>	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)							
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)

Добивки/(загуби) признаени во:

- Билансот на успех
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех
- Купувања на финансиски инструменти во периодот
- Продадени финансиски инструменти во периодот

Издадени финансиски инструменти во периодот

Платени финансиски инструменти во периодот

Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3

Прекласифицирани во кредити и побарувања

Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)
 Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2015 (тековна година)

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

6. Нето приходи/(расходи) од камата

А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	845	2.085
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-
Дериватни средства чувани за управување со ризик		-
Кредити на и побарувања од банки	1.394	1.163
Кредити на и побарувања од други комитенти	183.967	186.166
Вложувања во хартии од вредност	1.214	3.437
Останати побарувања		-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(980)	(1.209)
Наплатени претходно отпишани камати	7.048	5.331
Вкупно приходи од камата	193.488	196.973
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик		-
Депозити на банки		-
Депозити на други комитенти	20.687	29.985
Издадени должнички хартии од вредност		-
Обврски по кредити	28.356	29.951
Субординирани обврски		-
Останати обврски		-
Вкупно расходи за камата	49.043	59.936
Нето приходи/(расходи) од камата	144.445	137.037

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

6 Нето приходи/(расходи) од камата (продолжува)**Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	18.704	22.887
Држава	1.214	3.437
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата		-
Банки	2.239	3.248
Останати финансиски друштва (небанкарски)		-
Домаќинства	165.263	163.279
Нерезиденти		
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето основа)	(980)	(1.209)
Наплатени претходно отпишани камати	7.048	5.331
Вкупно приходи од камата	193.488	196.973
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва		-
Држава		-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата		-
Банки	28.356	29.951
Останати финансиски друштва (небанкарски)		-
Домаќинства	20.687	29.985
Нерезиденти		-
Вкупно расходи за камата	49.043	59.936
Нето приходи/(расходи) од камата	144.445	137.037

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***7 Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести****А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	2.493	2.281
Платен промет	-	-
во земјата	-	-
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	-	-
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
(приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	2.493	2.281
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	23	40
Платен промет	-	-
во земјата	1.307	1.387
со странство	-	-
Акредитиви и гаранции	266	14
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато	-	-
(расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	130	203
Вкупно расходи за провизии и надомести	1.726	1.644
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	767	637

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***7 Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести****Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	511	443
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	-	-
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	1.982	1.838
Нерезиденти	-	-
Вкупно приходи од провизии и надомести	2.493	2.281
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	-	-
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	1.460	1.630
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	-	-
Нерезиденти	266	14
Вкупно расходи за провизии и надомести	1.726	1.644
Нето приходи/(расходи) од провизии и надомести	767	637

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***10 Нето приходи/(расходи) од курсни разлики**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа	139	243
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето основа	(468)	331
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-
курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност, на нето основа	-	-
останати курсни разлики, на нето основа	-	-
Нето приходи/(расходи) од курсните разлики	(329)	574

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***11 Останати приходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	-	-
Нето приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
Недвижности и опрема	105	18
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	979	218
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	-
Приходи од добиени судски спорови	281	174
Наплатени претходно отпишани побарувања	2.134	1.954
Ослободување на посебната резерва и резервирања за:		
вонбилансни кредитни изложености	-	-
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
Преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)		
Дисконт од предвремено затварање на кредит – Хабитат	3.446	-
Наплатени парнични трошоци по отпишани побарувања	1.215	1.047
Уприходувани штедни влогови	-	203
Приходи од предвремена ликвидација на штеден влог	594	927
Останато – други приходи	2.538	2.327
Вкупно останати приходи од дејноста	11.292	6.868

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

12 Исправка на вредност на финансиските средства, на нето основа

<i>во илјади денари</i>	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно
2015 (тековна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	1	13.271	-	-	-	-	634	13.90
	(88)	(20.175)	-	-	-	-	-	(20.26)
	(87)	(6.904)	-	-	-	-	634	(6.35)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	(87)	(6.904)	-	-	-	-	634	(6.35)
2014 (претходна година)								
Исправка на вредноста на поединечна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	88	22.124	-	-	-	-	544	22.75
	(5)	(20.906)	-	-	-	-	(2.342)	(23.25)
	83	1.218	-	-	-	-	(1.798)	(49)
Исправката на вредноста на групна основа								
Дополнителна исправка на вредноста (Ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	83	1.218	-	-	-	-	(1.798)	(49)

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

<i>во илјади денари</i>		Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтр олирано учество	Вкупно
2015 (тековна година)								
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)		-	-	4.142	-	-	-	4.142
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		-	-	4.142	-	-	-	4.142
2014 (претходна година)								
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)		-	-	6.423	-	-	-	6.423
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		-	-	(575)	-	-	-	(575)
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа		-	-	5.848	-	-	-	5.848

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***14 Трошоци за вработените**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Краткорочни користи за вработените</i>	
Плати	49.341
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	17.730
Краткорочни платени отсуства	-
Трошоци за привремено вработување	-
Удел во добивката и награди	-
Немонетарни користи	-
75.205	67.071
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>	
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-
Користи при пензионирањето	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-
-	-
<i>Користи поради престанокот на вработувањето</i>	
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-
Останато	-
(трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените)	3.802
4.901	3.802
80.106	70.873

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***15 Амортизација**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
Амортизација на нематеријалните средства	
Интерно развиен софтвер	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	778
Други интерно развиени нематеријални средства	-
Други нематеријални средства	355
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	-
1.060	1.133
Амортизација на недвижностите и опремата	
Градежни објекти	1.287
Транспортни средства	507
Мебел и канцелариска опрема	1.261
Останата опрема	2.894
Други ставки на недвижностите и опремата	547
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	949
6.417	7.445
7.477	8.578

Вкупно амортизација

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***16 Останати расходи од дејноста**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	868	1.001
Премии за осигурување на депозитите	3.203	3.928
Премии за осигурување на имотот и на вработените	1.123	1.093
Материјали и услуги	27.716	23.032
Административни и трошоци за маркетинг	1.150	923
Останати даноци и придонеси	45	99
Трошоци за кирии	13.504	14.122
Трошоци за судски спорови	421	1.139
Посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето основа	-	-
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето основа	103	143
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето основа	-	-
Други резервирања, на нето основа		
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања	-	-
Загуба од продажбата на:		
Недвижности и опрема	15	80
Нематеријални средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	999
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато(наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)		
Пренос од вонбилансна евиденција на отпишани штедни влогови	-	2.200
Останато – други расходи	2.957	4.092
Вкупно останати расходи од дејноста	51.105	52.851

Во 2014 година, Штедилница Можности имаше вонбилансно евидентиран износ на отпишани неактивни штедни депозити кои потенцијално можеа да предизвикаат одливи на средства на барање на клиентот, како и камата по видување според динамичка пресметка.

По препорака на НБРМ, Единствениот содружник на Штедилницата донесе Одлука бр. 02/01-3358 од 31.12.2014 година со која отпишаните неактивни штедни депозити по видување евидентирани вонбилансно, да се прекнижат на билансна евиденција на 31.12.2014 година, што резултираше во признавање на расходи по овој основ прикажани во позицијата - Пренос од вонбилансна евиденција на отпишани штедни влогови.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***17 Данок на добивка****А Расходи/приходи за тековен и одложен данок****Тековен данок на добивка**

Расход/(приход) за тековиот данок на добивка за годината

Корекции за претходни години

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни

кредити или привремени разлики од претходни години

Промени во сметководствени политики и грешки

Останато

Одложен данок на добивкаОдложен данок на добивка кој произлегува од привремени
разлики за годината

Признавање на претходно непризнаени даночни загуби

Промени во даночната стапка

Воведување нови даноци

Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни

кредити или привремени разлики од претходни години

Останато

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
3.131	1.460
-	-
-	-
-	-
-	-
3.131	1.460
-	-
-	-
-	-
-	-
3.131	1.460

Тековен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Одложен данок на добивка

Признаен во билансот на успех

Признаен во капиталот и резервите

Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
3.131	1.460
-	-
3.131	1.460
-	-
-	-
3.131	1.460

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

17 Данок на добивка (продолжува)

Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2015		претходна година 2014	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		19.702		7.463
Данок на добивка согласно со применливата даночна стапка	10,0%	1.970	10,0%	746
Ефект од различни даночни стапки во други земји			-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка			-	-
Оданочен приход во странство			-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	5,9%	1.161	9,6%	714
Даночно ослободени приходи			-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-	-	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		3.131		1.460
Просечна ефективна даночна стапка	15,9%		19,6%	

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2015			претходна година 2014		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
<i>во илјади денари</i>						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***18 Парични средства и парични еквиваленти**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Парични средства во благајна	10.400	9.362
Сметка и депозити во НБРМ, освен задолжителни депозити во странска валута	15.025	16.882
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	-	-
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	81.795	122.274
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	66.548	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	38.758	19.000
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати (Исправка на вредноста)	28	16
Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек	212.554	167.534
Задолжителни депозити во странска валута	-	-
Ограничени депозити (Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно	212.554	167.534

Движење на исправката на вредноста**Состојба на 1 јануари**

Исправка на вредноста за годината

Дополнителна исправка на вредноста

(Ослободување на исправката на вредноста)

(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)

Ефект од курсни разлики

(Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б. Прекласифицирани средства за тргување

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства за тргување

во илјади денари

Средства за тргување прекласифицирани во 2015 (тековна година) во:

- финансиски средства расположливи за продажба
- кредити на и побарувања од банки
- кредити на и побарувања од други комитенти

Средства за тргување прекласифицирани во 2014 (претходна година) во:

- финансиски средства расположливи за продажба
- кредити на и побарувања од банки
- кредити на и побарувања од други комитенти

	тековна година 2015		претходна година 2014	
	сметководствена вредност на 31.12.2015 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2015 (тековна година)	сметководствена вредност на 31.12.2014 (претходна година)	објективна вредност на 31.12.2014 (претходна година)
прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)				
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во 2015 (тековна година) во:				
- финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
- кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства за тргување

	Прекласифицирани во текот на 2015 (тековна година)		Прекласифицирани во текот на 2014 (претходна година)			
	Биланс на успех 2015 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2015 (тековна година)	Биланс на успех 2015 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2015 (тековна година)	Биланс на успех 2014 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2014 (претходна година)
<i>во илјади денари</i>						
Период пред прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Период по прекласификација						
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
- приходи од камата	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б.3 Добивки или загуби коишто би биле признаени во Билансот на успех доколку средствата не биле прекласифицирани

	Прекласифициран и во текот на 2015 (тековна година)	Прекласифицирани во текот на 2014(претходна година)	
	Биланс на успех 2015 (тековна година)	Биланс на успех 2015 (тековна година)	Биланс на успех 2014 (претходна година)
во илјади денари			
Средства за тргување прекласифицирани во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	-
- Нето приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од банки	-	-	-
- Нето приходи од тргување	-	-	-
Средства за тргување прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-
- Нето приходи од тргување	-	-	-
	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени при почетно признавање**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

21 Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		<i>во илјади денари</i>			
		тековна година 2015		претходна година 2014	
		Дериватни средства	(дериватн и обврски)	Дериватни средства	(дериватни обврски)
A	Деривати за заштита од ризик / Деривати чувани за управување со ризик				
A.1	<i>Според видот на променливата</i> Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.2	<i>Според видот на заштита од ризик</i>				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
B	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
22.1 Кредити на и побарувања од банки

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2015		претходна година 2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци	-	-	-	-
Домашни банки	-	-	87.000	-
Странски банки	-	-	-	-
Репо				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
Домашни банки	-	-	-	-
Странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	473	-
Тековна достасност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	-	87.473	-
(Исправка на вредноста)	-	-	(87)	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	-	87.386	-

Движење на исправката на вредноста
 Состојба на 1 јануари
 Исправка на вредноста за годината

Дополнителна исправка на вредноста
 (Ослободување на исправката на вредноста)
 (Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)
 Ефект од курсни разлики
 (Отпишани побарувања)

Состојба на 31 декември

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
	87	4
	1	88
	(88)	(5)
	-	-
	-	-
	-	87

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2015		претходна година 2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	33.864	136.381	34.493	168.752
побарувања врз основа на камати	1.333	-	1.692	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
Станбени кредити	2.195	68.234	3.974	106.374
потрошувачки кредити	14.319	652.049	11.617	630.066
автомобилски кредити	-	-	-	-
Хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	-	-	-	-
други кредити	79.738	453.347	91.583	470.041
побарувања врз основа на камати	12.528	-	13.365	-
Нерезиденти, освен банки	-	-	-	-
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	446.160	(446.160)	340.830	(340.830)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	590.137	863.851	497.554	1.034.403
(Исправка на вредноста)	(99.453)	(21.307)	(105.117)	(22.720)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	490.684	842.544	392.437	1.011.683

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжува)

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Движење на исправката на вредноста на поединечна основа		
Состојба на 1 јануари	127.837	130.528
Исправка на вредноста за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	13.271	22.124
(Ослободување на исправката на вредноста)	(20.175)	(20.906)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	(1.025)
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	(173)	(2.884)
Состојба на 31 декември	120.760	127.837
Движење на исправката на вредноста на групна основа		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината		
Дополнителна исправка на вредноста	-	-
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-
Вкупно исправка на вредноста на кредитите на и побарувањата од други комитенти	120.760	127.837

Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	23.130	25.426
државни хартии од вредност	-	-
државни безусловни гаранции	-	-
банкарски гаранции	-	-
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	-	-
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	45.802	15.554
Гаранции од физички лица	-	-
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	46.703	86.695
имот за вршење дејност	23.602	41.396
Залог на подвижен имот	-	28
Останати видови обезбедување	1.193.991	1.235.021
Необезбедени	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	1.333.228	1.404.120

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

А. Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба пред исправката на вредноста	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба намалени за исправката на вредноста	-	-

	во илјади денари	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Движење на исправката на вредноста		
Состојба на 1 јануари	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Б. Прекласифицирани финансиски средства расположливи за продажба

Б.1 Состојба на прекласифицираните средства расположливи за продажба

	во илјади денари	тековна година 2015		претходна година 2014	
		прекласифициран износ (на датумот на прекласификација)	сметководствена вредност на 31.12.2015 (тековна година)	објективна вредност на 31.12.2015 (тековна година)	сметководствена вредност на 31.12.2014 (претходна година)
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2015 (тековна година) во :					
- кредити и побарувања од банки		-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти		-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во 2014 (претходна година) во :					
- кредити и побарувања од банки		-	-	-	-
- кредити и побарувања од други комитенти		-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Б.2 Добивки и загуби од прекласифицираните средства расположливи за продажба

<i>во илјади денари</i>	Биланс на успех 2015 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2015 (тековна година)	Биланс на успех 2014 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2014 (претходна година)
Период пред прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
	-	-	-	-
Период по прекласификација				
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Резалоризациски резерви	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- износ раскнижен од Резалоризациски резерви	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23 Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба

Б.3 Добивки или загуби кои би биле признаени доколку средствата не биле прекласифицирани

<i>во илјади денари</i>	Биланс на успех 2015 (тековна година)	Останати добивки/(загуби) 2015 (тековна година)	Биланс на успех 2014 (претходна година)	Останати добивки/(загуби) 2014 (претходна година)
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити и побарувања од банки				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
Средства расположливи за продажба прекласифицирани во кредити на и побарувања од други комитенти				
- приходи од камата	-	-	-	-
- исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	-	-	-	-
- промени во објективната вредност, на нето основа	-	-	-	-
	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

23.2 Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	71.028
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
-	71.028
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	71.028
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	71.028

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
Движење на исправката на вредноста	
Состојба на 1 јануари	-
Исправка на вредноста за годината	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-
Состојба на 31 декември	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

24 Вложување во подружници и придружени друштва

А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Б Финансиски информации за придружените друштва - 100 проценти

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка / (загуба) за финансиската година
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

25 Останати побарувања

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Побарувања од купувачите	2.641	2.841
Однапред платени трошоци	1.902	1.717
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	-	-
Побарувања од вработените	785	629
Аванси за нематеријални средства		
Аванси за недвижности и опрема	41	-
Останато		
(наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	-	-
Други останати побарувања	226	203
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	5.595	5.390
(Исправка на вредноста)	(2.088)	(1.453)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	3.507	3.937

Движење на исправката на вредноста

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Состојба на 1 јануари	1.453	3.251
Исправка на вредноста за годината	635	544
Дополнителна исправка на вредноста		
(Ослободување на исправката на вредноста)	-	(2.342)
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-
Состојба на 31 декември	2.088	1.453

26 Заложени средства

	<i>Во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари

Почетна сметководствена вредност

Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)
 преземени во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)
 Преземени во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)

Оштетување

Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)
 Загуба поради оштетување во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)
 Загуба поради оштетување во текот на годината
 (продадени во текот на годината)
 (пренос во сопствени средства)
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност
 на 1 јануари 2014 (претходна година)
 на 31 декември 2014 (претходна година)

на 31 декември 2015 (тековна година)

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	10.425	-	11.273	-	21.698
преземени во текот на годината	-	-	-	8.430	-	8.430
(продадени во текот на годината)	-	(3.875)	-	(4.214)	-	(8.089)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	6.550	-	15.489	-	22.039
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	-	6.550	-	15.489	-	22.039
Преземени во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	-	(3.670)	-	-	-	(3.670)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	2.880	-	15.489	-	18.369
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	(2.702)	-	(2.473)	-	(5.175)
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	(1.915)	-	(4.844)	-	(6.759)
(продадени во текот на годината)	-	1.395	-	843	-	2.238
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	(3.222)	-	(6.474)	-	(9.696)
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	-	(3.222)	-	(6.474)	-	(9.696)
Загуба поради оштетување во текот на годината	-	(1.140)	-	(3.002)	-	(4.142)
(продадени во текот на годината)	-	2.291	-	-	-	2.291
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	(2.071)	-	(9.476)	-	(11.547)
Сегашна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-
на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	10.425	-	11.273	-	21.698
на 31 декември 2014 (претходна година)	-	3.328	-	9.015	-	12.343
на 31 декември 2015 (тековна година)	-	809	-	6.013	-	6.822

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Штедилница Можности врши проценка на преземените средства, согласно одредбите од Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања, најмалку еднаш годишно, од страна на овластен проценител.

Според податоците од проценките направени во 2015 година, објективната вредност по категории на преземени средства изнесува: во Градежни објекти - износ од 2.624 илјади денари, во Станбени објекти и станови - 14.502 илјади денари, односно во вкупен износ од 17.126 илјади денари.

Според податоците од проценките, направени во 2014 година, објективната вредност по категории на преземени средства изнесува: во Градежни објекти - износ од 5.264 илјади денари, во Станбени објекти и станови - 14.587 илјади денари, односно во вкупен износ од 19.851 илјади денари.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност

		Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Гудвил	Вкупно
		<i>во илјади денари</i>						
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)		-	7.309	-	5.916	-	-	13.225
зголемувања преку нови набавки		-	392	-	315	-	-	707
Зголемувања преку интерен развој		-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)		-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)		-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)		-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)		-	7.701	-	6.231	-	-	13.932
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)		-	7.701	-	6.231	-	-	13.932
Зголемувања преку нови набавки		-	381	-	-	-	-	381
Зголемувања преку интерен развој		-	-	-	-	-	-	-
Зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)		-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)		-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)		-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба		-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)		-	8.082	-	6.231	-	-	14.313

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства (продолжува)

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност (продолжува)

во илјади денари

Амортизација и оштетување

Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината
(ослободување на загубата поради оштетување во текот
на годината)

(отуѓување и расходување)

Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)

Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)

амортизација за годината

загуба поради оштетување во текот на годината
(ослободување на загубата поради оштетување во текот
на годината)

(отуѓување и расходување)

Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)

Сегашна сметководствена вредност

на 1 јануари 2014 (претходна година)

на 31 декември 2014 (претходна година)

на 31 декември 2015 (тековна година)

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Гудвил	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	4.357	-	5.537	-	-	9.894
амортизација за годината	-	778	-	355	-	-	1.133
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	5.135	-	5.892	-	-	11.027
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	-	5.135	-	5.892	-	-	11.027
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	1.060
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	6.043	-	6.044	-	-	12.087
Сегашна сметководствена вредност на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2014 (претходна година)	-	2.566	-	339	-	-	2.905
на 31 декември 2015 (тековна година)	-	2.039	-	187	-	-	2.226

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

28 Нематеријални средства (продолжува)

Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>						
Сегашна сметководствена вредност на:						
На 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2015 (тековна година)	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

29 Недвижности и опрема

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност

	Земјиште	Градежни објекти	Транспор тни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижност ите и опремата	Недвижнос ти и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Набавна вредност									
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	51.107	12.743	18.988	42.702	4.592	584	9.753	140.469
зголемувања	-	584	655	43	2.061	20	-	-	3.363
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	9	(394)	(2.982)	(215)	(584)	-	(4.166)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	51.691	13.407	18.637	41.781	4.397	-	9.753	139.666
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	-	51.691	13.407	18.637	41.781	4.397	-	9.753	139.666
Зголемувања	-	-	590	226	353	192	-	-	1.361
зголемувања преку деловни комбинации (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации) (пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	(635)	(259)	(277)	(19)	-	-	(1.190)
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	51.691	13.362	18.604	41.857	4.570	-	9.753	139.837

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

29 Недвижности и опрема (продолжува)

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари

Амортизација и оштетување

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земено под закуп	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	9.826	12.008	15.659	34.919	2.751	-	7.460	82.623
амортизација за годината	-	1.287	507	1.261	2.894	547	-	949	7.445
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	(381)	(2.793)	(173)	-	-	(3.347)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	(11)	-	-	-	-	(11)
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)		11.113	12.515	16.528	35.020	3.125	-	8.409	86.710
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	-	11.113	12.515	16.528	35.020	3.125	-	8.409	86.710
амортизација за годината	-	1.292	444	885	2.505	504	-	787	6.417
загуба поради оштетување во текот на годината (ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(635)	(251)	(178)	(11)	-	-	(1.075)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати преноси	-	-	-	-	(90)	-	-	-	(90)
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	12.405	12.324	17.162	37.257	3.618	-	9.196	91.962
Сегашна сметководствена вредност									
на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	41.281	735	3.329	7.783	1.841	584	2.293	57.846
на 31 декември 2014 (претходна година)	-	40.578	892	2.109	6.761	1.272	-	1.344	52.956
на 31 декември 2015 (тековна година)	-	39.286	1.038	1.442	4.600	952	-	557	47.875

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***29 Недвижности и опрема (продолжува)****Б Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Штедилницата**

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земено под закуп	Вкупно
<i>во илјади денари</i>									
Сегашна сметководствена вредност на:									
На 31 декември 2014 (претходна година)	-	33.246	-	-	-	-	-	-	33.246
На 31 декември 2015 (тековна година)	-	33.668	-	-	-	-	-	-	33.668

Хипотека на сопствени деловни простори е запишана во корист на НЛБ Тутунска Банка како гаранција по Договор за рамковен револвинг кредит - лимит одобрен од НЛБ Тутунска Банка, во износ на денарска противвредност од МКД 67.860.000. По овој Договор, се повлечени средства врз основ на поединечни кредитни договори прикажани во билансот на состојба како долгорочни задолжувања во денари, прикажано во белешка 36 - Обврски по кредити, под ставка домашни извори, НЛБ Тутунска Банка.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски

30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски

Побарувања за данок на добивка (тековен)
Обврски за данок на добивка (тековен)

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
1.772	692

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски

А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски

	тековна година 2015			претходна година 2014		
	Одложени даночни средства	(Одложен и даночни обврски)	на нето основа	Одложен и даночни средства	(Одложен и даночни обврски)	на нето основа
<i>во илјади денари</i>						
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

Б Непризнаени одложени даночни средства

Даночни загуби
 Даночни кредити
Вкупно непризнаени одложени даночни средства

во илјади денари	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-

30 Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжува)

Б Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината

Во илјади денари	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 1 јануари	билансот на успех	капиталот	
претходна година 2014				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-
тековна година 2015				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

*(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување****А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-

Б Група за отуѓување*Група на средства за отуѓување*

Финансиски средства
 Нематеријални средства
 Недвижности и опрема
 Вложувања во придружените друштва
 Побарувања за данок на добивка
 Останати средства
Вкупно група на средства за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

Финансиски обврски
 Посебна резерва
 Обврски за данок на добивка
 Останати обврски
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување

Б Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***32 Обврски за тргување**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
<i>Депозити на банки</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
	-
<i>Депозити на други комитенти</i>	
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-
Орочени депозити	-
Останати депозити	-
	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>	
Инструменти на пазарот на пари	-
Сертификати за депозит	-
Издадени обврзници	-
Останато	-
	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	
	-
<i>Деривати за тргување</i>	
Договори зависни од промената на каматната стапка	-
Договори зависни од промената на курсот	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСС 39	-
	-
Вкупно обврски за тргување	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање

<i>во илјади денари</i>			
тековна година 2015		претходна година 2014	
Сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување	Сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување
<i>Депозити на банки</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>			
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-
Останати депозити	-	-	-
	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>			
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-
Останато	-	-	-
	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>			
Останати финансиски обврски	-	-	-
	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање			
	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***34 Депозити****34.1 Депозити на банки**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2015		претходна година 2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
34 Депозити (продолжува)
34.2 Депозити на други комитенти

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2015		претходна година 2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Држава				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Домаќинства				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	20.409	-	24.638	-
Орочени депозити	140.817	446.159	216.930	428.849
Ограничени депозити	122	23.009	95	25.331
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	10.160	-	11.890	-
	171.508	469.168	253.553	454.180
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	-	-	-	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
Тековна достасаност	182.271	(182.271)	164.166	(164.166)
Вкупно депозити на други комитенти	353.779	286.897	417.719	290.014

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***35 Издадени должнички хартии од вредност**

Инструменти на пазарот на пари
Сертификати за депозит
Издадени обврзници
Останато
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност
Вкупно издадени должнички хартии од вредност

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

36 Обврски по кредити

А Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на давателот

	во илјади денари			
	тековна година 2015		претходна година 2014	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
Резиденти				
Обврски по кредити	-	504.617	-	646.453
Репо-трансакции				
Обврски врз основа на камати	2.527	-	4.368	-
Нерезиденти				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасност	222.811	(222.811)	318.357	(318.357)
Вкупно обврски по кредити	225.338	281.806	322.725	328.096

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***36 Обврски по кредити (продолжува)****Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2015		претходна година 2014	
	краткорочни	Долгорочни	краткорочни	Долгорочни
<i>домашни извори:</i>				
НЛБ ТБ - Министерство за финансии -ЗКДФ	36	28.403	39	33.559
НЛБ ТБ - Хабитат Македонија	269	12.304	2.628	62.257
НЛБ Тутунска банка	186	128.231	206	125.980
НЛБ ТБ - МРФП	1.021	184.772	1.007	178.885
МБПР - КФВ	9	123.189	-	122.963
ЦЕП - Респонсабилити	1.006	27.718	488	122.809
	2.527	504.617	4.368	646.453
<i>странски извори:</i>				
	-	-	-	-
Тековна достасност	222.811	(222.811)	318.357	(318.357)
Вкупно обврски по кредити	225.338	281.806	322.725	328.096

Штедилница Можности во 2015 година изврши дополна на кредитните извори од веќе постоечки кредитори – НЛБ Тутунска Банка, КФВ и Хабитат. Кредитните извори од НЛБ Тутунска Банка се обезбедени со следната гаранција: деловни простори во сопственост на Штедилница Можности (Белешка 29), деловен простор во сопственост на поврзано лице ЦЕП Можности и останати инструменти (меници, менични изјави и др.).

До крајот на 2023 година (2014: до крајот на 2019 година), целосно доспеваат активните кредитни линии кои се на пресечен датум 31.12.2015 година. Отплатата на кредитните обврски се врши редовно, согласно договорените датуми на доспевање.

Кредитните линии кои тековно ги користи Штедилницата се дел со фиксни и дел со променливи каматни стапки. Фиксните каматни стапки се движат во опсег од 1% до 6,50% годишно за 2015 (во опсег од 1 до 7,51% за 2014 година). Променливите каматни стапки се поврзани со стапката на ЕУРИБОР и нивната висина зависи од висината на ЕУРИБОР стапката на пресечниот датум на доспевање на обврските по камати.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***37 Субординирани обврски**

Обврски по субординирани депозити
Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани кредити
Обврски врз основа на камати

Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност
Обврски врз основа на камати

Откупливи приоритетни акции

Вкупно субординирани обврски

<i>во илјади денари</i>	
<i>тековна година 2015</i>	<i>претходна година 2014</i>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

38 Посебна резерва и резервирања

	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
<i>во илјади денари</i>							
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	-	532	-	-	-	532
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	201	-	-	-	201
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(58)	-	-	-	(58)
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	675	-	-	-	675
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	-	-	675	-	-	-	675
дополнителни резервирања во текот на годината	-	-	114	-	-	-	114
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(82)	-	-	-	(82)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	-	-	(11)	-	-	-	(11)
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	-	696	-	-	-	696

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***39 Останати обврски**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Обврски кон добавувачите	1.066	492
Добиени аванси	2.060	1.380
Обврски за провизиите и надоместите	-	-
Пресметани трошоци	626	918
Разграничени приходи од претходна година	892	1.225
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
Примени аванси	25.028	25.410
Други обврски врз други основи	1.270	1.450
Други останати обврски (останати обврски кои не претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)	-	-
Вкупно останати обврски	30.942	30.875

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

40 Запишан капитал

A Запишан капитал

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	претходна година 2014
Состојба на 1 јануари - целосно платени	-	-	-	-	-	-	300.152	300.152
Запишани акции во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	-	-	-	-	-	-	300.152	300.152

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***40 Запишан капитал (продолжува)****Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
3.002	3.520

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

Објавени дивиденди по 31 декември

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-

Дивиденда по обична акција

Дивиденда по приоритетна акција

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-

Б Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас

	<i>во илјади денари</i>		<i>во %</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014	тековна година 2015	Претходна година 2014
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

Матичната организација и единствен содружник на Штедилницата е Центар за едукација и претприемништво Можности, партнер - организација на Opportunity International.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

41 Заработка по акција

A Основна заработка по акција

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

Нето добивка за годината

(Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции)

Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции

Вредност на емитирани акции

Вредност на повлечени акции

Вредност на дивиденда исплатена во акции

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината

Ефект од конверзија на неоткупливи приоритетни во обични акции

Ефект на продажба на сопствени акции на пазарот

Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември

Основна заработка по акција (во денари)

<i>број на акции</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

B Разводната Заработка по акција

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции разводната

Нето добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

Корекции на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции

Дивиденда на приоритетни акции конвертирани во обични акции

Приход од реализирани опции

Вредност на откупени сопствени акции

Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Пондериран просечен број на обичните акции (разводната)

Издадени обични акции на 1 јануари

Ефект од издавањето на потенцијалните обични акции

Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември

Разводната заработка по акција (во денари)

<i>Број на акции</i>	
тековна година 2015	претходна година 2014
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства

42.1 Потенцијални обврски

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Платежни непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Чинидбени непокриени гаранции	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Непокриени акредитиви	-	-
во денари	-	-
во странска валута	-	-
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	-	-
Неискористени лимити на кредитни картички	-	-
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	-	-
Останати непокриени потенцијални обврски (покриени и непокриени)	-	-
Издадени покриени гаранции	-	-
Покриени акредитиви	-	-
Останати покриени потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	-	-
(Посебна резерва)	-	-
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

42.2 Потенцијални средства

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:
Неискористени одобрени рамковни револвинг кредит лимити
Вкупно потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2015	Претходна година 2014
-	-
-	-
-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
43 Работи во име и за сметка на трети лица

	<i>во илјади денари</i>					
	тековна година 2015			претходна година 2014		
	Средства	Обврски	Нето позиција	Средства	Обврски	Нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	-	-	-	-	-
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	-	-	-	-	-
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

44 Трансакции со поврзаните страни

A Биланс на состојба

денари
во илјади
Состојба на 31 декември 2015
(тековна година)

	Матично друштво	Подружници	Придружен и друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Средства	-	-	-	-	-	-
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-
Хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
Потрошувачки кредити	-	-	-	822	711	1.533
Побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
Побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
Останати кредити и побарувања	8.519	-	-	-	2.364	10.883
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	(26)	-	-	(8)	(77)	(111)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	8.493	-	-	814	2.998	12.305
Обврски	-	-	-	-	-	-
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	155	2.433	2.588
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	28.724	-	-	-	199.534	228.258
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	171	171
Вкупно	28.724	-	-	155	203.144	231.017

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)
44 Трансакции со поврзаните страни (продолжува)

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	-	-	-
(Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

во илјади денари

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки	-	-	-	-	-	-
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
Хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	950	995	1.945
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
Побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
Останати кредити и побарувања	9.905	-	-	-	2.475	12.380
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	(40)	-	-	(8)	(39)	(87)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	9.865	-	-	942	3.431	14.238

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	-	-	-	533	2.345	2.878
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	122.963	-	-	-	245.188	368.151
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	362	362
Вкупно	122.963	-	-	533	247.895	371.391
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	-	-	-	-	-	-
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзаните страни

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2015 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	559	-	-	73	236	868
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	139	139
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	559	-	-	73	375	1.007
Расходи						
Расходи за камата	7.580	-	-	2	9.095	16.677
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	10	-	-	(3)	-	7
Останати расходи	3.924	-	-	-	2.711	6.635
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	11.514	-	-	(1)	4.809	23.319

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2014 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	641	-	-	263	253	1.157
Приходи од провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	319	-	-	-	689	1.008
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	960	-	-	263	942	2.165
Расходи						
Расходи за камата	-	-	-	4	20.426	20.430
Расходи за провизии и надомести	-	-	-	-	-	-
Нето загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето основа	1	-	-	63	2	66
Останати расходи	3.927	-	-	-	2.851	6.778
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	3.928	-	-	67	23.279	27.274

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)***В Надомести на раководниот кадар на Штедилницата**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2015	претходна година 2014
Краткорочни користи за вработените	16.452	12.269
Користи по престанокот на вработувањето	13	22
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	8.072	2.958
Вкупно	24.537	15.249

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

45 Наеми
А Наемодавател

А Наемодавател

А.1 Побарувања по финансиски наеми

во илјади денари

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми

во илјади денари

	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наем	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

во илјади денари

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот даден под оперативен наем:							
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

45 Наеми

Б Наемател

Б.1 Обврски по финансиски наеми

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2014 година
(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
Набавна вредност	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2015 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
Сегашна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2014 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

45 Наеми**Б Наемател****Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми**

	Вкупно обврски по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на обврските по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2015 (тековна година)	2.261	2.261	-	-
			-	-
			-	-
Вкупно	2.261	2.261	-	-
Состојба на 31 декември 2014 (претходна година)	2.354	2.354	-	-
			-	-
			-	-
Вкупно	2.354	2.354	-	-

во илјади денари

За потребите на своето работење Штедилница Можности има склучено договори за закуп на деловен простор на различни локации, во повеќе градови. Од аспект на Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствени ставки, овие договори се класифицираат како оперативни наеми. По суштина, договорите регулираат дека можат спогодбено да бидат раскинати без отказан рок, со согласност на двете страни, но заради обезбедување на заштита и непречено одвивање на деловното работење при настапување на одредени услови, во сите договори е наведен отказан рок во распон од 1 до 3 месеци, а кај најголемиот број договори, во траење од 2 месеци. Обврските на Штедилницата по неотповикливиот дел од договорите за закуп се прикажани во Белешката 45, во делот Б2.

ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ


Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку поинаку не е назначено)

46 Плаќања врз основа на акции

	во илјади денари			
	тековна година 2015		претходна година 2014	
Датум на давање на опцијата	-	-	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-	-	-
Варијанса	-	-	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-	-	-
Каматна стапка	-	-	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-	-	-

	тековна година 2015		претходна година 2014	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-
Промени во текот на годината				
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-	-
реализирани опции	-	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-



Годишен
извештај за
работењето

ШТЕДИЛНИЦА “МОЖНОСТИ” ДОО – СКОПЈЕ



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
НА ШТЕДИЛНИЦА “МОЖНОСТИ” ДОО, СКОПЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015г.**

Март, 2016 година

Содржина

1. Вовед.....	3
2. Економско окружување и состојба во финансискиот сектор.....	3
3. Состојба во банкарскиот сектор.....	5
4. Показатели за кредитните и штедните активности на Штедилница Можности ДОО.....	6
5. Извори на средства	7
5.1. Штедни депозити	7
5.2. Кредитни обврски.....	8
7. Профитабилност	9
8. Управување со ризиците.....	10
8.1. Кредитен ризик.....	10
8.2. Оперативен ризик.....	11
8.3. Каматен ризик	11
8.4. Валутен ризик	12
8.5. Ликвидност	12
9. Капитал.....	12
11. Менаџмент.....	13
12. Служба за спречување перење пари	14
13. Служба за внатрешна ревизија.....	14
14. Деловна политика и план на работење на Штедилницата.....	15
15. Истражување и развој.....	16
16. Ревизорски извештај.....	16

1. Вовед

Штедилница “Можности” доо Скопје е регистрирана по добивање на решението – дозвола за основање на Штедилница од Народна Банка на Република Македонија бр.02-14/289-2000 од 11.05.2000г. Шифра на дејност на Штедилницата е 110109 и матичен број 5430500.

Седиштето на Штедилницата се наоѓа на бул.“Јане Сандански” бр.111, каде е сместена дирекцијата на Штедилницата.

Во состав на Штедилницата работат тринаесет експозитури распоредени на целата територија на Република Македонија, а се лоцирани во следните градови: три експозитури во Скопје – Аеродром, ГТЦ и Лептокарија, Кочани, Струмица, Куманово, Тетово, Кавадарци, Велес, Гостивар, Битола, Кичево и Струга.

Штедилница Можности работи на кредитирање на правни лица и население, прибира депозити од физички лица и врши менувачки работи во свое име и за своја сметка.

Штедилницата на 31.12.2015 година има 122 вработени.

На 31.12.2015г. активата и пасивата изнесуваат 1.606.212 илјади денари, обврските се 1.181.230 илјади денари, а вкупниот капитал и резерви изнесуваат 424.982 илјади денари.

2. Економско окружување и состојба во финансискиот сектор

Глобалната економија продолжи да закрепнува и во 2015 година, но побавно, како резултат на забавениот раст на брзорастечките економии и побавното закрепнување на развиените економии. Помалото забрзување на растот во основа беше поддржано од падот на цените на нафтата и олабавената монетарна политика, како и од намалување на вредноста на некои од националните валути кај високо развиените економии. Во домашната економија клучните макроекономски параметри се движеа во согласност со проекциите.

Во третиот квартал од 2015 година бруто домашниот производ забележа раст од 3,5% со најизразено влијание од личната потрошувачка, позитивните движења на пазарот на труд и засилување на кредитирањето на домаќинствата. Вкупната инфлација за 2015 година забележа пад од 0,3% најмногу поради годишниот пад на цените на енергијата, наспроти

минималниот позитивен придонес од базичната инфлација и од цените на храната. Базичната инфлација во последното тримесечје изнесуваше 1%.

Во четвртиот квартал од 2015 година е забележан раст на кредитната активност. Според анализите по сектори, забрзувањето произлегува од зголемената кредитна поддршка на корпоративниот сектор, за разлика од претходните три квартали кога главен носител на кредитниот раст беа кредитите на домаќинствата. На годишна основа, вкупните кредити во декември беа повисоки за 9,5%.

Во последниот квартал беше забележан и засилен раст на вкупните депозити. Годишната стапка на раст на вкупните депозити во декември месец 2015 изнесуваше 6,5% каде поголем придонес имаа депозитите на корпоративниот сектор, а не може да се занемари и растот на депозитите на домаќинствата кој произлезе од зголемените депозити во домашна валута.

И покрај позитивниот раст сепак, во тек на 2015 година влијание имаа и постоечките неповолни ризици од надворешното опкружување, но и неизвесното домашно опкружување кои претставуваа пречка за креирање на дополнителен депозитен потенцијал и зголемена кредитна активност.

Профитабилноста на банкарскиот систем продолжи да се подобрува, при што добивката по оданочување за 2015 година, заклучно со податоците од 30.09.2015 година е поголема за 54,2% за разлика од претходната година. За тоа придонесоа намалените каматни расходи што условија раст на нето каматниот приход, како и растот на другите редовни приходи.

Зголемената добивка на банкарскиот сектор во 2015 година позитивно влијаеше и на основните економски показатели. Имено, во третиот квартал од 2015 година повратот на актива изнесуваше 1,2% во споредба со истиот период од 2014 година кога изнесуваше 0,9%, додека повратот на капитал изнесуваше 11,1% во споредба со истиот период од 2014 година кога изнесуваше 7,6%.

Економски индикатори 2014-2015 година

Ред.бр.	Економски индикатори	2014 год.	2015 год.
1.	БДП (стапка на реален пораст)	3.5%	3.5% (трет квартал)
2.	Инфлација (крај на период, годишна основа во %)	-0.5%	-0.3%
3.	Инфлација (просек, на кумулативна основа во %)	-0.3%	-0.3%
4.	Стапка на невработеност	28.0 %	25.5% (трет квартал)
5.	Пондерирани пасивни каматни стапки (во %, на годишна основа)	3.7%	2.6%(четврт квартал)
6.	Пондерирани активни каматни стапки (во %, на годишна основа)	7,5%	6,9%

3. Состојба во банкарскиот сектор

Во услови на солиден економски раст на македонската економија, продолжи и растот на континуирана кредитна поддршка од домашниот банкарски систем. Активата на банкарскиот сектор во текот на 2015 година растеше, иако забавено. Евидентен е зголемен депозитен потенцијал на банките како резултат на штедењето во секторот домаќинства, но и во корпоративниот сектор. Кредитното портфолио во основа го задржа својот квалитет, со учество на нефункционалните кредити во вкупните кредити во интервалот од 11% и 12%, додека високата покриеност на кредитите со издвоената исправка на вредност, го елиминираше ризикот по сопствените средства на банките и штедилниците од евентуалната целосна ненаплата на нефункционалните кредити. Банкарскиот систем е високо капитализиран, имајќи во предвид дека заклучно со третиот квартал од 2015 година, стапката на адекватност на капиталот на ниво на банкарски сектор е 16,1% и е двојно повисока од законскиот минимум.

Заклучно со 31.12.2015 година финансискиот сектор во Република Македонија го сочинуваат 15 банки, 3 штедилници и останати финансиски институции: финансиски друштва, осигурителни компании, инвестициони фондови и друштва за управување со фондови.

Вкупните кредити на ниво на банкарски сектор заклучно со крајот на 2015 година

изнесуваа 279.871 милиони денари, од кои 223.309 милиони денари, односно 79,79% кредити во денари, вклучувајќи ги и кредитите во денари со девизна клаузула, а 56.562 милиони денари односно 20,21% кредити пласирани во девизи. Во секторот домаќинства пласирани се 120.832 милиони денари или 43,17% од вкупните кредити, а остатокот од 157.834 милиони денари односно 56,83%, се пласмани во секторот претпријатија.

Заклучно со третиот квартал од 2015 година, во вкупните пласмани на нефинансиските субјекти, 18,42% од вкупните кредити имале карактер на краткорочни кредити, додека 68,86% од вкупните пласмани имале карактер на долгорочни кредити, додека 11,69% од вкупните пласмани имале карактер на нефункционални побарувања.

За истиот период, од аспект на секторска структура во категоријата на мали банки, 55,70% од вкупните кредити биле пласирани во секторот нефинансиски друштва, додека на секторот домаќинства отпаѓаат 44,20%.

Заклучно со 30.09.2015 година, класификацијата на кредитите е следна: 84,80% од вкупните кредити биле класифицирани во категорија на ризик А, 6,00% во категорија на ризик Б, 2,59% во категорија на ризик В, 0,88% во категорија на ризик Г, додека во Д категорија биле класифицирани 5,73% од вкупната изложеност во банкарскиот сектор.

За истиот период, просечното ниво на ризичност во банкарскиот систем изнесуваше 7,8%, додека учеството на реструктурираните и пролонгирани изложености во вкупната кредитна изложеност изнесуваше 10,4%.

Просечната стапка на адекватност на капиталот во истиот период се движеше од 18,3% кај групата на мали банки, 17,5% кај средните, до 15,4% кај големите банки.

Вкупните депозити на ниво на банкарски сектор заклучно со крајот на годината изнесуваа 304.706 милиони денари, од кои 182.053 милиони денари, односно 59,75% се депозити во денари, додека 122.654 милиони денари, односно 40,25% се во девизи.

4. Показатели за кредитните и штедните активности на Штедилница Можности ДОО

Бруто кредитното портфолио на штедилницата заклучно со 31.12.2015 година изнесува 1.456.329 илјади денари. Нето кредитното портфолио во износ од 1.335.799 илјади денари е распоредено низ четиринаесет деловни единици, носители на кредитната активност.

Од бруто кредитното портфолио 11,76% е пласирано кај нефинансиски друштва (правни лица), додека остатокот од 88,24% се пласмани на домаќинства (самостојни вршители на дејност и физички лица). Од вкупните пласмани, во целната група население се

реализирани 41,54% од пласманите, во целната група земјоделие се реализирани 35,09%, а 23,37% од пласманите се реализирани во бизнис целната група.

Од вкупните кредити 89,92% се класифицирани во категорија на ризик А, 2,62% во Б категорија, 0,52% во категорија В, 0,23% во категорија на ризик Г и 6,71% во категорија на ризик Д. Оваа распределба на изложеноста го дефинира профилот на ризичност на штедилницата со показател 8,29%.

Со статус на функционално портфолио, во штедилницата е евидентирано 92,57%, додека остатокот од 7,43% е со статус на нефункционално портфолио. Реструктурираните изложености учествуваат со 0,9 % во вкупната кредитна изложеност на Штедилницата. Заклучно со 31.12.2015 година состојбата на вкупно одобрените кредити и други облици на изложеност кон лицата со посебни права и одговорности (вклучувајќи ги и со нив поврзаните лица) изнесува 3.343 илјади денари, односно 0,21% од вкупната кредитна изложеност на штедилницата.

Стапката на адекватност на капиталот на штедилницата заклучно со 31.12.2015 изнесува 24,25%, што е над регулаторниот лимит од 20%, пропишан за штедилници.

Вкупните депозити во штедилницата заклучно со 31.12.2015 година изнесуваа 630.516 во илјади денари, од кои 98,37% во денари, а остатокот од 1,63% во денари со девизна клаузула.

Од аспект на рочноста, 3,24% од вкупните депозити се депозити по видување, 22,35% се депозити до една година, а остатокот од 74,41% се депозити над една година.

5. Извори на средства

Извори на средства за Штедилница Можности се сопствениот капитал, штедните депозити на населението и кредитните обврски.

Во структурата на пасивата на Штедилницата, капиталот и резервите учествуваат со 26,46%, штедните депозити на население по основ главница и камата учествуваат со 39,89%, а учеството на кредитните обврски по основ главница и камата изнесува 31,57%.

5.1. Штедни депозити

Штедилницата нуди повеќе продукти на денарско штедење: денарски штедни депозити со различна рочност, денарско штедење со девизна клаузула, отворен орочен

денарски штеден депозит-флекси, а нуди и кредитирање со гаранција депозит.

Вкупните штедни депозити на 31.12.2015г. изнесуваат 630.516 илјади денари по основ главница и 10.160 илјади денари обврски по камата. Бројот на штедни партии изнесува 26.871 .

Во однос на претходната 2014 година штедните депозити се намалени за 9,39%, што во апсолутен износ значи намалување за 65.327 илјада денари по основ главница. Во вкупната пасива депозитната база по основ главница учествува со 39,25%, а во однос на планот за 2015г., процентот на реализација во однос на планираното е поголем за 7,75%.

5.2. Кредитни обврски

Вкупните кредитни обврски на 31.12.2015г. изнесуваат 506.200 илјади денари по главница и 2.528 илјади денари обврски по камата.

Во однос на претходната 2014 година, кредитните обврски се намалени за 21,83%, што во апсолутен износ значи намалување за 141.357 илјади денари по основ главница. Во вкупната пасива кредитните обврски по главница учествуваат со 31,52%, а во однос на планот за 2015г. состојбата е за 16.68% помала во однос на планираното.

Штедилницата користи повеќе долгорочни кредитни линии: ИФАД, МРФП, Германско македонски фонд преку МБПР, Тутунска Банка, кредитна линија Хабитат, кредитна линија Респонсбилити. Трансферот на средства од сите кредитни линии е извршен преку домашна банка, согласно законската регулатива за Штедилници.

Отплатата на обврските кон кредиторите се дефинира согласно рочната структура, а во насока на стабилна солвентност и ликвидност на Штедилницата.

Штедилницата посебно внимание посветува на градење на односите со кредиторите во интерес на долгогодишна успешна соработка, а исто така континуирано е во преговори за нови кредитни линии.

6. Кредитно портфолио

На 31.12.2015г. активното бруто кредитно портфолио по основ главница е во вкупен износ од 1.456.329 илјади денари, а исправката за кредити по основ главница изнесува 120.529 илјади денари. Процентуалната застапеност на нето кредитното портфолио во вкупната актива изнесува 83,16%.

Бројот на активни клиенти изнесува 6.866 клиенти.

Бруто кредитното портфолио е за 5,07% помало во однос на претходната година, а во однос на планираното за годината, бруто кредитното портфолио е помало за 5,43%.

7. Финансиски резултат за годината

Остварените приходи во 2015 година изнесуваат 233.997 илјади денари, додека остварените расходи во 2015 година се во износ од 214.295 илјади денари. Остварената добивка пред оданочување за 2015г. изнесува 19.702 илјади денари, а според финансиските проекции за годината, планираната добивка пред оданочување изнесува 13.461 илјади денари.

Остварената добивка по оданочување за 2015г. изнесува 16.571 илјади денари, а во финансиските проекции за годината, планираната добивка по оданочување изнесува 11.006 илјади денари.

Вкупните приходи во однос на претходната година се намалени за 1,77 %, а во однос на финансискиот план за 2015г. приходите се поголеми за 7,08% во однос на планираните.

Во структурата на вкупните приходи најголемо учество имаат каматните приходи со процентуална застапеност од 82,69%.

Вкупните трошоци во однос на претходната година се намалени за 7,14%, а во однос на финансискиот план за 2015г. трошоците се поголеми за 4,50% во однос на планираните.

Во структурата на вкупните трошоци, оперативните трошоци учествуваат со 64,72%, а каматните расходи учествуваат со 22,89% .

Во структурата на вкупните трошоци на штедилницата, учеството на вкупните трошоци за вработените изнесува 37.39%, односно 80.106 илјади денари, а истите ги содржат следните трошоци: бруто плати за вработени во износ од 61.355 илјади денари, регрес и новогодишен надомест во износ од 3.531 илјади денари. Трошоците за менаџерскиот тим согласно организационата структура изнесуваат 13.850 илјади денари за бруто плати, како и 214 илјади денари за регрес и новогодишен надомест. Остатокот на трошоци за вработени во износ од 1.156 илјади денари се однесува на останатите трошоци за вработени (посета на семинари, систематски прегледи, отпремнина и др.).

Трошоците за членовите на органите на управување по основ месечен надомест и награди по одлука, изнесуваат 7.947 илјади денари што изнесува 3,71% од вкупните трошоци.

8. Управување со ризиците

Рамката за управување со ризици на Штедилницата, т.е. темелната квантификација, следење и управување со ризиците станува еден од одлучувачките параметри во долгорочната стратегија и политика на работењето на Штедилницата.

При утврдување и управување со ризиците на кои е изложена штедилницата, во фокусот на менаџментот е поставен вкупниот профил на ризици со кои се соочува во своето функционирање. Управувањето со финансиските ризици е инхерентна карактеристика за доменот на банкарското работење и Штедилницата како финансиска институција таа улога ја прифаќа и продолжува во континуитет да го подобрува тој процес, следејќи ја законската регулатива и имплементирајќи ја во својата деловна политика.

Обемот на делување, регулираното банкарско работење, глобализацијата на финансиските активности, појавата на нови финансиски продукти и засилената конкуренција, придонесе за поставување на флексибилна рамка за управување со ризици во Штедилницата (систем, процеси, улоги, одговорности) во текот на 2015 година.

Истовремено се работеше на јакнење и обединување на системите за корпоративно управување, системот за управување со ризици, системот за управување со лоши пласмани и системот на внатрешна контрола на ниво на Штедилницата.

8.1. Кредитен ризик

Во 2015 година, Штедилницата внимателно преземаше ризици- се примени прудентен начин на пласирање средства, што значеше прифаќање динамика на одржување на кредитното портфолио и негово стабилизирање на планираното ниво. Нефункционалните кредити заземаат учество во вкупното портфолио на 31.12.2015г. со 7.43%, што е за 0,17% поени помалку во однос на 2014 година. Намалувањето на нефункционалните кредити во 2015 во однос на состојбата од 2014 година е евидентно како резултат на засилените мерки на наплата на нефункционалното портфолио, посебно портфолиото во присилна наплата. Изложеноста класифицирана во категориите коишто означуваат повисок степен на ризик („В“, „Г“ и „Д“) забележа намалување. Тоа е резултат на засилените мерки за наплата на нефункционалното портфолио коишто беа преземени во текот на годината.

Анализата по целни групи во 2015 година покажува дека портфолиото кај сите целни групи бележи подобрување на квалитетот. Кај бизнис целната група сеуште е сконцентриран поголем кредитен ризик, додека квалитетот на кредитното портфолио пласирано во

земјоделие во однос на респективната состојба со 2014 година бележи подобрување. Од друга страна, портфолиото пласирано на население, бележи стабилна состојба и квалитет во однос на 2014 година.

8.2. Оперативен ризик

Во тек на 2015 година Штедилницата продолжи да го спроведува системот на идентификација и мерење на оперативниот ризик. Преку овој процес се опфаќаат најголемиот број ризични настани на кои е изложена Штедилницата, без разлика дали станува збор за настани коишто можат или не можат лесно да се квантифицираат. Воспоставениот начин на идентификување на оперативниот ризик овозможува опфаќање и на сите идни ризични настани и фактори како што се внатрешните и надворешните фактори коишто можат да имаат негативно влијание врз профилот на ризичност на Штедилницата, промените во нејзината организациска структура, квалитетот и промената на човечките ресурси, системот на воведување на нови производи или активности, инвестиции во нови апликативни решенија и софтвери, користењето услуги од надворешни лица, економската и политичката состојба во државата, промените во банкарското работење и технолошкиот развој. Покрај идентификувањето на оперативниот ризик, Штедилницата врши оценка на чувствителноста на овој ризик со што се овозможува подобро разбирање на сопствениот профил на ризичност и подобра распределба на потребните ресурси за управување со оперативниот ризик. Во Штедилницата, оцената на оперативниот ризик во 2015 г. се спроведуваше преку моделот на самопроценување, односно преку сопствена оценка на ризикот. Овој модел е базиран на интерна оценка на сопственото работење на Штедилницата и активностите коишто ги врши, за да ги утврди потенцијалните ризични настани.

Согласно Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, Штедилницата издвојува капитал потребен за покривање на оперативниот ризик, а за негово утврдување го применува пристапот на базичен индикатор.

8.3. Каматен ризик

Штедилницата има воспоставен систем на управување со ризик од промена на каматни стапки во портфолиото на банкарските активности согласно на обемот, природата и сложеноста на финансиските активности кои ги врши. Ризикот од промена на каматната стапка во портфолиото на банкарските активности претставува ризик од загуба кој

произлегува од неповолните промени на каматните стапки, а кои влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности на Штедилницата.

Штедилницата редовно врши анализа со тековни билансни состојби и го антиципира ризикот од промена на каматните стапки и неговото влијание врз профитабилноста на Штедилницата.

Политиката за управување со ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности е во согласност со законски пропишаната Одлука за ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности.

8.4. Валутен ризик

Валутниот ризик е ризик од загуба заради промена на меѓувалутните курсеви или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути.

Системот на управување со валутниот ризик е согласно обемот, видот и комплексноста на активностите во девизи и во денари со девизна клаузула кои штедилницата ги врши и планира да ги врши.

Согласно одлуката за условите и начинот на работа на штедилниците управувањето со валутниот ризик ги опфаќа сите активности и трансакции на штедилницата изразени во денари со девизна клаузула.

8.5. Ликвидност

Ликвидноста на Штедилницата е на задоволително ниво, а со регулаторната мерка на НБРМ, воведена на почетокот на 2009 година, за одржување минимални стапки на ликвидност, како и интерно поставените лимити за коефициент на ликвидност, Штедилницата одржува адекватно ниво на ликвидни средства.

Штедилницата во континуитет обезбедува целосна рочна усогласеност на активата и пасивата.

Политиката за управување со ликвидносниот ризик е во согласност со законски пропишаната Одлука за управување со ликвидносниот ризик.

9. Капитал

Капиталот и резервите на Штедилницата на 31.12.2015 година, пред распределбата на

финансискиот резултат за 2015 година, изнесуваат 424.982 илјади денари.

Во структурата на капиталот и резервите, запишаниот капитал учествува со 70,63%. Средствата вложени во основната главнина се целосно на ЦЕП Можности. Резервниот фонд учествува со 25,47%, а 3,90% учество има нето добивката за 2015 година која треба да биде распределена.

Адекватноста на капиталот на 31.12.2014 година изнесуваше 22.84%, а на 31.12.2015 година истата е зголемена и изнесува 24.25%.

Политиката за утврдување на адекватноста на капиталот е во согласност со законски пропишаната Одлука за утврдување на адекватност на капиталот.

10. Организациона структура

Заклучно со 31.12.2015 година во Штедилница Можности се вработени 122 лица.

Организационата структура е поставена на начин што овозможува висок степен на децентрализација во процесот на одлучување на деловната мрежа, а ставен е акцент и на службите кои учествуваат во мерење на ризиците и контрола на работењето, како што се службата за ризици, службата трезорско работење и внатрешната контрола.

Во континуитет се спроведува обука на вработените преку интерни и екстерни семинари, од домашни и странски експерти.

11. Менаџмент

Позитивното работење во сите области е резултат на успешно организираната работа на Штедилницата од страна на раководниот тим. Преку редовни состаноци обезбедено е целосно информирање на менаџментот, а со целосно почитување на политиките и процедурите во работењето се мерат, контролираат и управуваат ризиците во работењето.

Организационата структура има повеќе нивоа во вертикалната структура, со степен на децентрализација во процесот на одлучување. Воспоставено е повеќестепено ниво на контрола при одобрувањето, користењето и наплатата на кредитите.

Воспоставен е систем на повеќе степена хоризонтална и вертикална интерна контрола, кој е подржан со пишани политики и процедури и соодветен информативен систем.

Согласно Изјавата за основање на Штедилница Можности, органите предвидени со

истата: Единствен содружник, Надзорен одбор, Одбор за ревизија и Одбор за управување со ризици, своите активности ги остваруваат преку седници согласно Изјавата.

12. Служба за спречување перење пари

Во рамките на работењето на Службата за спречување перење пари, а со цел исполнување на законските обврски кои произлегуваат од Законот за заштита од перење пари и финансирање на тероризам, во 2015 година се одвиваа следните активности:

- Ажурирање на Програмата за заштита од перење пари и финансирање тероризам согласно пропишаната регулатива;
- Усогласување на работењето на Службата со сите законски измени донесени во 2015 година;
- Ревидирање на мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам кои се превземаат, вклучувајќи ги и потребните процедури за нивно спроведување.

Во контекст на исполнување на законските обврски, ССПП ги извршува и следните активности:

- Пријава на трансакции во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност, како и поврзани трансакции чиј што вкупен износ надминува 15.000 евра во денарска противвредност;
- Анализа на невообичаени трансакции и донесување одлука за нивно (не) пријавување до Управата за финансиско разузнавање;
- Достава на податоци до соодветни институции (УЈП, Агенција за управување со одземен имот, Управа за финансиско разузнавање и други институции);
- Известување на раководните органи на месечно и квартално ниво;
- Постојана обука со цел квалитетна едукација на вработените инволвирани во следењето и откривањето на случаи на перење пари и финансирање на тероризам.

13. Служба за внатрешна ревизија

Внатрешната ревизија претставува независен организационен дел во Штедилницата, нејзината организационата поставеност и одговорност ја уредува Единствениот Содружник.

Службата за своето работење одговара пред Надзорниот Одбор и Единствениот Содружник на Штедилницата.

Службата за внатрешна ревизија има независна, објективна и советодавна улога, дизајнирана да ја зголеми вредноста и да го подобри работењето на Штедилницата. Таа и помага на Штедилницата да ги исполни своите цели, применувајќи систематски, дисциплиниран пристап за процена и подобрување на ефикасноста во процесите на управување со ризиците, контролата и управувањето.

Службата во текот на 2015 година подготви Годишен извештај за работењето во 2014 година, како и Полугодишен извештај за работењето во првата половина од 2015 година.

Во текот на 2015 година се изготви Проценката на ризици на кои е изложена Штедилницата за потребите на Годишниот план за работа, како и самиот План за работа во 2016 година.

Работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2015 година начелно се одвиваше според годишниот план за работа. Роковите за извршување на ревизиите беа почитувани, со отстапувања од објективни причини (дополнителни анализи и испитувања), од планирани 27 согласно ажурираниот план, спроведени се 26 ревизии.

При секоја извршена ревизија најголем акцент е ставен на оценката на адекватноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола, следење на почитувањето на законската регулатива, следење на спроведувањето на политиките и процедурите, точноста и веродостојноста на сметководствената евиденција.

Наодите, препораките и корективните активности беа детално презентирани во извештаите за извршените ревизии, кои во текот на годината беа редовно доставувани и разгледувани од страна на Органите на управување на Штедилницата.

Проверката на спроведувањето на мерките дадени од внатрешна ревизија до ревидираните делови по сите конечни извештаи во 2015 година се вршеше тековно, а прегледот до Одборот за ревизија и Надзорниот Одбор се доставување на квартално ниво.

Покрај ревидирање на другите сектори на Штедилницата, Службата за внатрешна ревизија во континуитет извршуваше активности за подобрување и организирање на работењето и во сопствени рамки.

14. Деловна политика и план на работење на Штедилницата

Согласно деловниот план, во 2015 година се даде акцент на одржување на квалитетот

на постоечкото портфолио и останатите перформанси, како и јакнење на внатрешната структура.

15. Истражување и развој

Штедилница Можности е насочена кон континуирано истражување на пазарот, т.е. лоцирање на потребите на бизнис секторот во Македонија и потребите на населението, со цел дефинирање и развој на нови кредитни и штедни продукти кои ќе одговараат на потребите. Со тоа се работи на задржување на постоечките клиенти и привлекување на нови.

Континуирано се работи на развој на софтверската поддршка и развој на интерни политики и процедури во работењето, кое ќе резултира со уште поефикасно работење и контрола и брзо алоцирање на ризиците.

16. Ревизорски извештај

Како и секоја година досега, Штедилница Можности ги ревидира своите финансиски извештаи од страна на реномирана интернационална ревизорска куќа, а за 2015 година ревизор на Штедилница Можности е КПМГ.

КПМГ ги ревидираше и ги потврди финансиските извештаи и финансиското работење на Штедилница Можности за 2015 година и усогласеноста со законската регулатива, издавајќи мислење дека истите даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Штедилница Можности.

Скопје, Март 2016г.

Штедилница Можности доо, Скопје

Управител

Снежана Андова

Неревидирана
годишна сметка

Неревидирана годишна сметка

Годишната сметка на Штедилницата се состои од билансот на состојба на 31 декември 2015 година и билансот на успех за годината тогаш завршена.

Формата и содржината на годишната сметка е регулирана во *“Правилникот за пропишување на формата и содржината на годишната сметка”* (“Правилникот”) објавен во Службен весник на Република Македонија

Пропишаната форма и содржина на годишната сметка во Правилникот, се разликува од изискувањата за формата и содржината на финансиските извештаи изготвени во согласност со сметководствената рамка наведена во ревидираните финансиски извештаи. Последователно, постојат разлики во презентацијата на ставките од билансот на состојба, билансот на успех и ставките во ревидираните финансиски извештаи.

Годишната сметка на Друштвото беше надвор од опсегот на нашиот ангажман и не беше предмет на нашата ревизија. Последователно, ние не изразуваме мнение за истата.

ЕМБС: 05430500

Целосно име: Штедилница МОЖНОСТИ ДОО Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2015

Листа на прикачени документи:
Финансиски извештаи

Биланс на состојба


Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА:Парични средства и парични еквиваленти	167.534.347,00			212.554.002,00
141	-- Вложувања во должнички хартии од вредност кои може да се користат за рефинансирање во НБРМ (142+143-144)	71.028.307,00			
143	-- Државни хартии од вредност	71.028.307,00			
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	87.385.117,00			
147	-- Депозити	87.000.000,00			
148	-- Останати побарувања	472.590,00			
149	-- Исправка на вредноста	87.473,00			
150	-- Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	1.404.117.187,00			1.333.226.616,00
151	-- Кредити	1.516.900.141,00			1.440.126.529,00
152	-- Останати побарувања	17.027.576,00			18.065.831,00
153	-- Исправка на вредноста	129.810.530,00			124.965.744,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	2.905.380,00			2.226.376,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци,заштитни знаци и слични права	395.238,00			243.254,00
174	-- Останати нематеријални средства	2.510.142,00			1.983.122,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	52.955.550,00			47.875.496,00
177	-- Недвижности и опрема	51.387.961,00			47.139.294,00
178	-- Останати материјални средства	1.567.589,00			736.202,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	14.565.650,00			8.427.616,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	12.342.724,00			6.821.553,00
191	-- Останати побарувања	3.675.968,00			3.692.873,00
192	-- Исправка на вредноста	1.453.042,00			2.086.810,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	1.717.119,00			1.902.392,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	1.802.208.657,00			1.606.212.498,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	1.390.795.685,00			1.181.230.133,00
196	-- Обврски кон банки (197+198+199+200+201)	650.821.576,00			507.144.165,00
200	-- Обврски по кредити	646.453.087,00			504.616.223,00
201	-- Останати обврски	4.368.489,00			2.527.942,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	707.732.685,00			640.675.456,00
204	-- Депозити	670.416.654,00			607.418.097,00
205	-- Ограничени депозити	25.425.680,00			23.097.519,00
207	-- Останати обврски	11.890.351,00			10.159.840,00

213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	29.423.662,00	31.196.246,00
218	-- Обврски за данок на добивка	691.992,00	1.771.505,00
221	-- Останати обврски	28.731.670,00	29.424.741,00
222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	2.142.571,00	1.517.674,00
223	-- Резервирања за ризици и обврски (224+225+226)	675.191,00	696.592,00
225	-- Резервирања за пензии и за други користи на вработените	675.191,00	696.592,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232 +235+236-237+238-239+240)	411.412.972,00	424.982.365,00
229	-- Запишан капитал	300.152.306,00	300.152.306,00
232	-- Резерви (233+234)	105.257.855,00	108.259.261,00
233	-- Законска и статутарна резерва	105.257.855,00	108.259.261,00
236	-- Добивка за финансиската година	6.002.811,00	16.570.798,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	1.802.208.657,00	1.606.212.496,00
242	-- ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА Вонбилансна евиденција-актива	42.530.170,00	40.487.887,00
243	-- Вонбилансна евиденција-пасива	42.530.170,00	40.487.887,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	192.851.892,00			187.419.708,00
2	-- Расходи за камата	59.936.061,00			49.043.126,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	2.280.541,00			2.492.826,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	1.644.485,00			1.725.608,00
8	-- Нето добивка од курсни разлики	574.351,00			5.471.876,00
9	-- Нето загуба од курсни разлики				5.801.072,00
10	-- Останати приходи од дејноста	4.913.813,00			9.158.264,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	70.872.407,00			80.105.969,00
12	-- Плати	45.459.113,00			50.638.261,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	21.511.722,00			24.566.955,00
14	-- Останати користи за вработените	3.801.572,00			4.900.753,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	8.577.663,00			7.476.816,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	5.848.473,00			4.142.025,00
17	-- Исправка на вредност, посебна резерва и резервирањата (018+019+020)	-6.429.758,00			-14.455.985,00
18	-- Исправка на вредност на активните билансни побарувања	-6.572.938,00			-14.558.963,00
20	-- Останати резервирања	143.180,00			102.978,00
22	-- Останати расходи од дејноста	52.707.988,00			51.002.054,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004 +007+009+011+015+016+017+021+022)	7.463.278,00			19.701.989,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	7.463.278,00			19.701.989,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	1.460.467,00			1.191,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	6.002.811,00			16.570.798,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	125,00			124,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00			12,00

Потпишано од:


Snezhana Andova

mkulevska@moznosti.com.mk

CN=KIBS Qualified Certificate Services CA, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Terms of
use at <https://ca.kibs.com.mk/repository/rpa> (c)10,
OU=VeriSign Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBS Qualified Certificate Services CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија

